



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Четврток, 31 декември 1981
Скопје
Број 43 Год. XXXVII

Претплатата за 1981 година изнесува 850 динари. Овој број чини 40 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

569.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Се прогласува Законот за Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 28 декември 1981 година.

Бр. 08-2899
28 декември 1981 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Љупчо Арсов, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

І. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се уредуваат положбата, улогата, правата, должностите и одговорностите на Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија (во натамошниот текст: Извршен совет), како колективен извршен орган на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, како и односите на Извршниот совет со Собранието на Социјалистичка Република Македонија и другите републички органи, извршните совети на собранијата на општините, организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници, општествено-политичките организации, општествените организации и здруженијата на граѓаните.

Член 2

Извршниот совет е колективен извршен орган на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Извршниот совет работите од својата надлежност, ги врши врз основа и во рамките на Уставот и законите и спрема Собранието на Социјалистичка Република Македонија (во натамошниот текст: Собрание) и другите органи, организации и заедници, има права и должности утврдени со Уставот на Социјалистичка Република Македонија и со закон.

Член 3

Извршниот совет, во рамките на своите права и должности, придонесува за развој на социјалистичките самоуправни односи, за остварување на самоуправувањето во организациите на здружениот труд, месните заедници, самоуправните интересни заедници и во другите самоуправни организации и заедници и за остварување на функциите на Собранието.

Извршниот совет ги врши своите со Устав и со закон утврдени функции на начин кој одговара на самоуправната положба на работниот човек во основните и другите организации на здружениот труд, месните заедници, самоуправните интересни заедници и во другите самоуправни организации и заедници, на самоуправната положба на работните луѓе и граѓаните, на слободното социјалистичко самоуправно здружување, активност и творештвото на работните луѓе, рамноправноста на народите и народностите и на слободите, правата и должностите на човекот и граѓанинот утврдени со Уставот.

Член 4

Извршниот совет со својата работа придонесува за изградување на односите меѓу работните луѓе и граѓаните засновани врз свеста за заедничките интереси и потреби и за развојот на социјалистичката демократска свест, како и за отстранување на појавите што го попречуваат развојот на социјалистичките самоуправни демократски општествени односи.

Член 5

Организацијата, составот и начинот на работата на Извршниот совет се уредува така што да обезбеди колективна работа, одлучување и одговорност и рамноправност на членовите на Советот во остварувањето на неговите права, должности и одговорности утврдени со Уставот и со законите.

Секој член на Извршниот совет лично е одговорен за својата работа и во согласност со своите права и должности за работата и одлуките на Советот.

Секој член на Извршниот совет кој е определен да учествува во работата на другите органи и тела е должен да постапува во согласност со овластувањата, насоките и ставовите на Извршниот совет.

Извршниот совет е должен своите права и должности да ги врши така што да се овозможи остварување на општествената контрола над неговата работа.

Член 6

Извршниот совет го сочинуваат претседател и определен број членови.

Извршниот совет има еден или повеќе потпретседатели што од редот на своите членови ги избира Советот.

Со посебен закон се определува кои републички секретари и други функционери што раководат со републичките органи на управата и со републичките организации се именуваат од редот на членовите на Извршниот совет.

Член 7

Извршниот совет соработува со делегациите и делегатите при изготвувањето на законите и другите прописи и општи акти што ги изготвува за Собранието, ги запознава со предлозите за решавање на прашањата што се уредуваат со тие прописи и акти, како и со други прашања од значење за работата на делегациите и делегатите.

Извршниот совет ги изготвува материјалите на начин кој овозможува делегациите и делегатите сестрано да ги согледуваат прашањата обработени во материјалите и да даваат мислења, забелешки и предлози по нив.

Член 8

Извршниот совет, во рамките на своите права и должности утврдени со Устав и со закон, обезбедува спроведување на насоките, ставовите и актите на Претседателството на Социјалистичка Република Македонија.

Член 9

Меѓусебните односи на Извршниот совет и извршните совети на собранијата на општините се засновуваат на правата и должностите утврдени со Уставот и со законите, како и врз соработка, меѓусебно известување и договарање.

Член 10

Извршниот совет соработува со Сојузниот извршен совет, со извршните совети на собранијата на социјалистичките републики и социјалистичките автономни покраини, во вршењето на работите од својата надлежност.

Член 11

Извршниот совет, во вршењето на работите од својата надлежност, соработува со Заедницата на општините и градовите на Македонија, Стопанската комора на Македонија, организациите на здружениот труд, самоуправните интересни заедници и други самоуправни организации и заедници.

Член 12

Извршниот совет остварува соработка со органи и организации на други држави и со меѓународни органи и организации, во рамките на утврдената надворешна политика на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и на меѓународните договори на Југославија.

Член 13

Работата на Извршниот совет е јавна.

Извршниот совет ја запознава јавноста преку печатот и другите средства за јавно информирање за прашањата од својата надлежност, и мерките за нивното решавање, за прописите и другите општи акти што ги донесува, како и за други прашања од непосреден интерес за работните луѓе и граѓаните, самоуправните и другите организации и заедници.

Извршниот совет нема да даде податоци, односно известувања кои претставуваат државна, воена, службена, деловна и друга тајна или ако давањето на тие податоци и известувања би било во спротивност со општествените интереси утврдени со Уставот и со закон.

Начинот на остварување на јавноста се уредува со општ акт на Извршниот совет во согласност со закон.

Член 14

Извршниот совет своите предлози, мислења, прописи и други акти што ги изготвува и пропишите и другите акти што ги донесува, како и вршењето на други работи од својата надлежност, ги засновува врз научни и стручни сознанија, како и врз податоци и факти што ги утврдил или со кои располагаат органите и организациите на општествениот систем за информирање. Извршниот совет за таа цел соработува со соодветни научни и стручни организации.

Член 15

Средствата за работа на Извршниот совет се обезбедуваат во Републичкиот буџет.

Член 16

Извршниот совет донесува деловник за својата работа.

Со Деловникот поблиску се утврдува, во согласност со овој закон, внатрешната организација, начинот на работа и другите прашања од значење за работата на Извршниот совет.

II. ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА, ДОЛЖНОСТИТЕ И ОДГОВОРНОСТИТЕ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ

Член 17

Извршниот совет, во рамките на правата и должностите на Републиката, е одговорен пред Собранието за состојбата во сите области на општествениот живот во Републиката за спроведувањето на политиката и за извршувањето на законите и другите прописи и општи акти на Собранието, како и за насочување и усогласување на работата на републичките органи на управата и на републичките организации (во натамошниот текст: републички органи на управата).

Член 18

Во остварувањето на одговорноста за состојбата во Републиката, Извршниот совет е должен во рамките на своите овластувања да ги следи состојбата во Републиката и развојот на социјалистичките самоуправни односи, да обезбедува законитост и да презема иницијативи, мерки и активности од значење за обезбедување на општите интереси на општеството и на правата на работните луѓе и граѓаните и за тоа да го известува Собранието. Поради тоа Извршниот совет е должен особено:

— да презема мерки со кои се обезбедува спроведување на политиката и извршување на законите и другите прописи и општи акти, како и да му предлага на Собранието донесување на прописи и преземање на мерки од надлежност на Собранието;

— да го известува Собранието за состојбата и за појавите од значење за зацврстување на законитоста во Републиката, за заштита на општествената сопственост и правата и интересите на работните луѓе и граѓаните, за ефикасно остварување на функциите на безбедноста, за одбранбените подготовки и општествената самозаштита, за усогласување на стопанските и на други општествени текови, како и да предлага преземање на мерки со кои се придонесува за натамошен развој на социјалистичките самоуправни односи или за отстранување на појавите и тенденциите што не се во согласност со утврдената политика, со начелата на социјалистичкото самоуправно општество и со целите утврдени со плановите за развој;

— навремено да дава иницијативи и да организира и насочува изготвување на самоуправни спогодби за основите на плановите на самоуправните организации и заедници, односно на договори за основите на општествениот план на Републиката и да поднесува соодветни предлози до носителите на планирањето заради усогласување на одделни планови со заедничките и општите потреби, интереси и цели, како и да им обезбедува давање соодветна стручна помош;

— да поттикнува, кога е овластен за тоа, склучување на самоуправни спогодби и општествени договори кои се од значење за заедничките и општите интереси на општеството, на здружениот труд, на работните луѓе и граѓаните и да учествува во нивното склучување;

— навремено да им укажува на организациите на здружениот труд и на други самоуправни организации и заедници и општествено-политички организации, на општествените организации и на

здруженијата на граѓаните, на состојбата, појавите и движењата што се од значење за остварување на нивната положба утврдена со Уставот, и на улогата во општеството.

Во остварувањето на одговорноста за состојбата во Републиката, Извршниот совет соработува со други државни органи со Сојузот на комунистите на Македонија, Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија, Сојузот на синдикатите на Македонија и со други општествено-политички организации, општествени организации, организации на здружениот труд и со други самоуправни организации и заедници.

Член 19

Заради обезбедување на политиката и извршување на законите и другите прописи и општи акти на Собранието, Извршниот совет ја насочува и усогласува работата на републичките органи на управата; се грижи републичките органи на управата совесно, стручно и одговорно да ги извршуваат своите со Устав и со закон утврдени надлежности; врши надзор над работата на републичките органи на управата и ги укинува прописите на републичките органи на управата што се во спротивност со закон и со друг пропис или со друг општ акт на Собранието или со пропис што тој го донел заради спроведување на законот или друг пропис или општ акт, а може под услови утврдени со закон да ги поништува прописите на републичките органи на управата.

Член 20

Кога Извршниот совет ќе оцени дека во соодветната област на општествениот живот не се спроведува политиката, не се извршуваат законите и другите прописи и општи акти или не се остварува општествениот плаг на Републиката, должен е веднаш да преземе мерки за кои е овластен, односно да му предложи на Собранието преземање на соодветни мерки.

Ако Собранието утврди дека Извршниот совет навреме не ги презел мерките за кои е овластен, односно не предложил преземање на соодветни мерки, во Собранието се поведува постапка за оценка на работата на Извршниот совет и за утврдување на причините што предизвикале незадоволувачка состојба и заради преземање на соодветни мерки.

Член 21

Извршниот совет дава согласност на прописите и другите општи акти што ги донесува Сојузниот извршен совет, за извршување на сојузните закони и другите прописи и општи акти, кога со Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија е предвидено тие прописи и други општи акти да се донесуваат врз основа на согласност на надлежните републички и покраински органи.

Извршниот совет е одговорен за извршување на прописите и другите општи акти на Сојузниот извршен совет донесени според став 1 на овој член.

Член 22

Извршниот совет врши надзор над законитоста на работата на организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници кога за тоа е овластен со закон.

Член 23

Извршниот совет може да преземе обврски со општествени и со други договори во рамките на овластувањата што ги има, врз основа на Уставот и законите, за спроведување на политиката и за извршување на законите и другите прописи и општи акти на Собранието.

Член 24

Извршниот совет може со одлука да установи посебни признанија за работниците во републичките органи на управата за исклучително залагање, успешна и пожртвувана работа во подолг временски период.

III. ПРАВА, ДОЛЖНОСТИ И ОДГОВОРНОСТИ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ И ЧЛЕНОВИТЕ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ

Член 25

Претседателот на Извршниот совет го претставува Советот.

Претседателот на Извршниот совет ги свикува седниците на Советот, го предлага дневниот ред на седниците и претседава на тие седници, се грижи за применување на Деловникот на Советот, за остварување на програмата за работа на Извршниот совет и заклучоците на Советот како и за организирање и остварување на соработката со Сојузниот извршен совет, со извршните совети на собранијата на социјалистичките републики и социјалистичките автономни покраини, со извршните совети на собранијата на општините, органите на општествено-политичките организации, самоуправните и другите организации и заедници и врши други права и должности утврдени со Уставот и со овој закон.

Претседателот на Извршниот совет, ги потпишува прописите и другите акти што ги донесува Советот и се грижи за нивното спроведување.

Член 26

Претседателот на Извршниот совет во случај на отсутност или спреченост го заменува потпретседателот на Советот, според распоредот што ќе го утврди Советот.

Претседателот на Извршниот совет може во рамките на своите права и должности да му довери на потпретседателот вршење на определени работи

Член 27

Секој член на Извршниот совет има право и должност да му предлага на Советот претресување на одделни прашања од надлежност на Советот и да учествува во претресувањето и одлучувањето за сите прашања за кои се расправа на седниците на Советот, да дава иницијативи за изготвување на закони и други прописи и општи акти што ги предлага Советот и прописи и други акти што ги донесува Советот, како и да му предлага на Советот утврдување на начелни ставови и насоки за работата на републичките органи на управата, да учествува во работата на телата на Советот во кој е именуван, како и да учествува во вршењето на други работи од надлежност на Советот, во согласност со Деловникот и заклучоците на Советот.

Во согласност со Деловникот на Советот, членовите на Советот имаат право да учествуваат во работата на секое тело на Советот и да излагаат свое мислење и предлози за прашањата за кои се расправа.

Член 28

Членовите на Извршниот совет се одговорни за застапување и спроведување на овластувањата, насоките и ставовите на Советот за работите што ќе им ги довери Советот.

Член 29

Секој член на Извршниот совет има право да бара Советот да зазема став по прашањата од значење за спроведување на утврдената политика и за извршување на законите и другите прописи и општи акти.

Член 30

Членовите на Извршниот совет се одговорни на Собранието и на Извршниот совет, за спроведување на утврдената политика и за извршување на законите и другите прописи и општи акти.

Член 31

Секој член на Извршниот совет кој е определен да учествува во работата на други органи и тела е должен да постапува по овластувањата, насоките и ставовите на Советот.

Секој член на Советот има право и должност, во согласност со ставот на Советот, да го претставува Советот во Собранието.

Член 32

Личниот доход и другите примања на членовите на Извршниот совет ги утврдува Собранието.

IV. НАЧИН НА РАБОТА НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ

Член 33

Извршниот совет, по прашањата од својата надлежност, одлучува со мнозинство гласови на членовите на Советот.

Извршниот совет, по прашањата од својата надлежност, одлучува и со мнозинство гласови на членовите на Советот присутни на седницата кога презема итни мерки за спречување на нарушување во стопанството, ефикасно остварување на безбедноста и општествената самозаштита и спроведување на подготовките за народна одбрана.

Член 34

Извршниот совет работи и одлучува по прашањата од својата надлежност на седници.

Седниците на Извршниот совет ги свикнува претседателот на Советот по сопствена иницијатива, по предлог на Собранието односно собор на Собранието, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија или по барање од најмалку пет члена на Советот.

Претседателот може да свика седница на Извршниот совет и по барање од општествено-политички организации, како и по иницијатива од Стопанската комора на Македонија, самоуправни организации и заедници и општествени организации.

Член 35

На седниците на Извршниот совет, по покана од претседателот на Советот, можат да присуствуваат, заради учество во расправата и давање мислења и предлози по прашања за кои се повикани на седница без право на одлучување, функционери што раководат со републички органи на управата што не се членови на Извршниот совет, претставници на собранијата на општините односно нивните извршни совети, општествено-политичките организации, самоуправните интересни заедници, организациите на здружениот труд и други самоуправни организации и заедници, како и истакнати научни и јавни работници и стручњаци кои со свои предлози можат да придонесат за решавање на определено прашање.

Член 36

Извршниот совет донесува програма и планови за својата работа.

Извршниот совет, при изготвувањето на предлозите на програмата и плановите за својата работа, прибавува мислења и предлози од Собранието, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија, Стопанската комора на Македонија, републичките органи на управата, општествено-политичките организации од заинтересираните општествени организации и самоуправни организации и заедници.

Програмата и плановите за работа на Извршниот совет се задолжителни за републичките органи на управата.

V. РАБОТНИ ТЕЛА НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ

Член 37

За претресување на прашањата од надлежност на Извршниот совет, Советот може да образува одбори, комисии и други работни тела.

Работните тела на Извршниот совет се образнуваат како постојани или повремени.

Член 38

Работните тела разгледуваат прашања од надлежност на Извршниот совет, даваат мислења и предлози за тие прашања и вршат определени работи и задачи во врска со спроведувањето на заклучоците на Советот.

Работните тела, по правило, се составени од членовите на Извршниот совет и функционерите што раководат со републичките органи на управата, како и од претставници на органи, организации и заедници и од јавни, културни и научни работници.

Извршниот совет може да образува работни тела составени само од членовите на Советот за донесување на одделни решенија од надлежност на Советот.

Член 39

Извршниот совет може да образува стручни совети. Стручните совети, на барање на Советот, републичките органи на управата или по сопствена иницијатива, разгледуваат определени правни, економски и други прашања од надлежност на Извршниот совет, односно на републичките органи на управата, кои се од интерес за работата на тие органи и им даваат стручно мислење.

Претседателот и членовите на стручните совети ги именува и разрешува Извршниот совет

VI. ОДНОСИ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ СО СОБРАНИЕТО

Член 40

Извршниот совет, во рамките на своите права и должности, го известува Собранието за спроведувањето на политиката што ја утврдило Собранието во целина или за одделни области на општествениот живот, за извршувањето на законите и другите прописи и општи акти на Собранието, за движењето и развојот на стопанството и на другите области на општествениот живот и општествените односи во тие области, за остварување на општествениот план на Републиката, извршувањето на Републичкиот буџет, за спроведувањето на подготовките за народна одбрана, за својата работа и работата на републичките органи на управата, како и за други работи што ги вршел и за проблемите што ги согледал во вршењето на работите од својата надлежност и му предлага на Собранието преземање на соодветни мерки.

Извршниот совет го известува Собранието за прашањата од став 1 на овој член кога тоа го бара Собранието, како и по сопствена иницијатива.

Секој собор на Собранието може да бара Извршниот совет да го извести за својата работа во областа што спаѓа во делокруг на соборот и за други прашања од таа област.

Право од став 3 на овој член, да бара известување за работата на Извршниот совет, има и Собранието на самоуправната интересна заедница, кога врз основа на Уставот одлучува рамноправно со надлежните собори на Собранието.

Член 41

Извршниот совет е должен да му дава на Собранието на негово барање, известување и објаснувања за сите прашања од негова надлежност, како и да дава одговори на прашањата на делегатите и делегациите на соборите на Собранието.

Извршниот совет ги разгледува иницијативите на делегациите и делегатите во Собранието кога е тоа од интерес за остварување на неговите функции и кога тоа придонесува за успешно функционирање на делегатскиот систем и остварува непосредна соработка со нив

Одговорите на прашањата на делегатите во Собранието упатени на Извршниот совет, во рамките на својата надлежност, ги дава претседателот на Советот или член на Извршниот совет кого Советот ќе го определи.

Член 42

Извршниот совет е должен да постапи според насоките и заклучоците на соборите на Собранието, донесени по повод разгледувањето на сите прашања што се однесуваат на неговата работа.

Извршниот совет должностите од став 1 на овој член ги има и спрема Собранието на самоуп-

равната интересна заедница, кога тоа врз основа на Уставот одлучува рамноправно со надлежните собори на Собранието.

Член 43

Извршниот совет има право, а кога тоа ќе го побара Собранието, и должност, да се изјасни за секој предлог, односно прашање што тој не го предложил односно покренал во Собранието, а кое се однесува на спроведувањето на политиката, извршувањето на законите и другите прописи и општи акти на Собранието и на работата на републичките органи на управата, како и за други прашања од значење за неговата работа.

Извршниот совет дава мислења по предлозите на закони, други прописи и општи акти што му ги поднесуваат на Собранието други овластени предлагачи.

Член 44

Извршниот совет може да му предложи на Собранието да се одложи претресувањето на предлог на закон, друг пропис и општ акт на Собранието или да се свика седница на надлежниот собор на Собранието на која тој ќе го изложи својот став.

Член 45

Претставникот на Извршниот совет е должен да присуствува на седниците на надлежните собори на Собранието и на нивните работни тела и на работните тела на Собранието, да ги изнесува мислењата и ставовите на Советот за одделни прашања, во името на Советот да поднесува амандмани на предлозите на законите, другите прописи и општи акти за кои одлучува соборот на Собранието и да се изјаснува по амандманите на другите предлагачи на предлозите на законите и другите прописи и општи акти што ги утврдил Советот.

Претставникот на Извршниот совет може да предложи соборите и работните тела на Собранието да го одложат претресувањето на одделно прашање за да може Советот да заземе став за тоа прашање.

Член 46

Извршниот совет ја усогласува својата програма за работа со програмата за работа на Собранието, редовно го следи и го известува Собранието за текот на работата на изготвувањето на актите и другите материјали од тие програми, кога е определен за предлагач на тие акти и материјали.

VII. ОДНОСИ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ СО ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 47

Извршниот совет, во согласност со своите права и должности утврдени со Устав и со законите, обезбедува спроведување на насоките, ставовите и актите на Претседателството на Социјалистичка Република Македонија во областа на народната одбрана, општествената самозаштита и заштитата на поредокот утврден со Уставот.

Извршниот совет изготвува, односно обезбедува изготвување на акти од областа на народната одбрана и општествената самозаштита, како и информации, анализи и други материјали за прашањата од општо значење, за потребите на Претседателството на Социјалистичка Република Македонија.

Извршниот совет е должен по барање на Претседателството на Социјалистичка Република Македонија да презема мерки за спроведување на политиката и извршување на законите и другите прописи и општи акти на Собранието во областа на народната одбрана, општествената самозаштита и заштитата на поредокот утврден со Уставот.

За преземените мерки од став 3 на овој член Извршниот совет го известува Претседателството на Социјалистичка Република Македонија по своја иницијатива или по негово барање.

Член 48

Извршниот совет ги разгледува предлозите и иницијативите за состојбата во сите области на општествениот живот, за спроведувањето и за извршувањето на законите и на другите прописи и општи акти на Собранието, кога тоа Претседателството на Социјалистичка Република Македонија ќе го побара.

VIII. ОДНОСИ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ СО РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА

Член 49

Извршниот совет може да утврди насоки и начелни ставови за републичките органи на управата, за начинот на спроведувањето на утврдената политика и за извршувањето на законите и другите прописи и општи акти на Собранието и прописите и другите општи акти што тој ги донел; насоки за соработка на републичките органи на управата во спроведувањето на политиката и извршувањето на законите и другите прописи и општи акти на Собранието и прописите и општите акти што тој ги донел; насоки и начелни ставови за републичките органи на управата за извршувањето и применувањето на сојузните закони и други сојузни прописи за чие извршување не се непосредно одговорни сојузните органи; насоки за соработка на републичките органи на управата со органите на управата на други општествено-политички заедници, самоуправни организации и заедници и општествено-политичките организации; да им наложи на републичките органи на управата во определен рок да донесат прописи или да преземат мерки за кои се овластени, да утврди рокови за извршување на одделни задачи и да им наложи на републичките органи на управата да ја испитаат состојбата во областите од нивниот делокруг и да му поднесат на Извршниот совет извештај со соодветни предлози.

Член 50

Заради остварување на одговорноста на републичките органи на управата спрема Извршниот совет, Советот може да отвори расправа за работата и одговорноста на републичките органи на управата и да го утврди начинот на испитување на состојбата во областа за која се основани и да поведе, односно да бара поведување постапка за сменување на функционерот што раководи со републичкиот орган на управата, на членовите на колегијалните тела на републичкиот орган на управата, на раководните работници и на работниците со посебни овластувања и одговорности во републичкиот орган на управата, како и постапка за одземање на овластувањата на работниците на кои тие им се доверени.

Член 51

Извршниот совет може да бара од републичките органи на управата, преку редовни или повремени извештаи, информации или на друг погоден начин, навремено и целосно да го известуваат Советот за појавите и проблемите од значење за остварување на политиката и за извршување на законите и другите прописи и општи акти на Собранието и на прописите и другите општи акти на Извршниот совет.

Извршниот совет може да заклучи републичкиот орган на управата да ја испита состојбата во соодветната област, да проучи определени прашања и во определен рок да изврши одделна работа од својот делокруг и за тоа да поднесе извештај со соодветни предлози.

Член 52

Кога Сојузниот извршен совет ќе му укаже на Извршниот совет дека републичките органи на управата не ги извршуваат сојузните закони и други сојузни прописи и општи акти за чие извр-

шување се одговорни органите во Републиката, Извршниот совет ќе побара од републичкиот орган на управата да достави извештај за состојбата и причините за неизвршување на тие прописи и ќе преземе соодветни мерки за нивно извршување.

Член 53

Извршниот совет се грижи на републичките органи на управата да им се обезбедат материјални средства и други услови за работа и за применување на современите методи на работа и користење на современи технички средства.

IX. ОДНОСИ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ СО ИЗВРШНИТЕ СОВЕТИ НА СОБРАНИЈАТА НА ОПШТИНИТЕ

Член 54

Односите на Извршниот совет со извршните совети на собранијата на општините се засноваат на правата, должностите и одговорностите утврдени со Уставот и со закон, како и на соработка, размена на искуства, меѓусебно известување и договарање.

Член 55

Соработката на Извршниот совет со извршните совети на собранијата на општините се остварува преку давање на мислење и предлози за одделни прашања од интерес за општините и Републиката, како и со учество на претставници на извршните совети на собранијата на општините на седниците на Извршниот совет и неговите работни тела.

Член 56

Во остварување на соработката Извршниот совет, по своја иницијатива или по предлог од извршните совети на собранијата на општините и од Заедницата на општините и градовите на Македонија организира состаноци и советувања, образува заеднички работни групи, организира посети и разговори и развива други видови на соработка со извршните совети на собранијата на општините.

Член 57

Извршниот совет на собранието на општината може пред Извршниот совет да покренува прашања за извршување на закон и друг пропис и општ акт ако смета дека републичкиот орган на управата не го извршува тој закон, друг пропис или општ акт, или не го извршува согласно со утврдената политика.

Член 58

Кога Извршниот совет на собранието на општината ќе покрене прашање за извршување на закон и друг пропис и општ акт или ќе му укаже на Извршниот совет на неизвршување на закон и друг пропис и општ акт од републички орган на управата, Советот е должен да го извести извршниот совет на собранието на општината за утврдената состојба и преземените мерки во рок од 30 дена.

Член 59

Ако Извршниот совет утврди дека во општината не се извршуваат законите и другите прописи и општи акти, ќе побара од извршниот совет на собранието на општината во определен рок да преземе соодветни мерки.

Ако извршниот совет на собранието на општината, во определениот рок, не преземе соодветни мерки, Извршниот совет за тоа ќе му укаже на собранието на општината и ќе му предложи преземање на потребни мерки.

Член 60

Ако и покрај укажувањата од член 59 на овој закон, во општината и понатаму не се извршуваат законите и другите прописи и општи акти, Извршниот совет има право и должност преку надлежните републички органи на управата да го обезбеди нивното извршување.

За мерките кои Извршниот совет ќе ги преземе, во согласност со став 1 на овој член, ќе го извести собранието на општината и на Републиката.

Член 61

Извршниот совет може да укажува на извршниот совет на собранието на општината на неговиот пропис и друг општ акт кој не е во согласност со закон или со друг пропис донесен врз основа на закон, да го запре извршувањето на противуставен и незаконит пропис и друг општ акт со решение и истовремено е должен да побара од собранието на општината да го поништи или укине прописот, односно општиот акт.

Собранието на општината по барање од став 1 на овој член е должно во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето да го разгледа запрениот пропис, односно општиот акт и да донесе решение.

Ако собранието на општината во рокот од став 2 на овој член не донесе решение или прописот односно општиот акт не го укине или поништи, Извршниот совет во рок од осум дена поведува постапка пред Уставниот суд за оценка на уставноста односно законитоста на запрениот акт, а решението за запирање од извршување престанува да важи со истекот на рокот утврден со став 2 на овој член.

Член 62

Извршниот совет им укажува на извршните совети на собранијата на општините на појавите и проблемите во врска со спроведувањето на политиката и извршувањето на законите и другите прописи и општи акти и ги запознава со заземените ставови по прашањата од интерес на општината.

Кога Извршниот совет и извршните совети на собранијата на општините ќе се договорат за одделни прашања од интерес за општините и Републиката за спроведување на политиката и за извршувањето на законите и другите прописи и општи акти на Собранието, Извршниот совет и извршните совети на собранијата на општините договараат за нивното извршување.

Член 63

Одредбите на овој закон што се однесуваат на односите и соработката на Извршниот совет со извршните совети на собранијата на општините, сообразно се применуваат и на извршните совети на собранијата на градските заедници.

X. ОДНОСИ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ СО СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ, СО ИЗВРШНИТЕ СОВЕТИ НА СОБРАНИЈАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ И СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ

1. Односи на Извршниот совет со Сојузниот извршен совет

Член 64

Извршниот совет соработува со Сојузниот извршен совет при утврдувањето на предлозите на закони, други прописи или општи акти што ги донесува Соборот на републиките и покраините на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија врз основа на согласност на собранијата на републиките и на собранијата на автономните покраини, како и при утврдувањето на прописите за извршување на законите што Сојузниот извршен совет ги донесува врз основа на согласност на надлежните републички и покраински органи.

Член 65

Заради обезбедување учество во донесувањето на прописите за извршување на законите и на други општи акти на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија што се донесуваат врз основа на согласност на надлежните

републички и покраински органи, Извршниот совет делегира свој претставник во соодветниот меѓурејублички комитет.

Извршниот совет ги утврдува на седница ставовите за прашањата од став 1 на овој член, како основа за усогласување на ставовите во меѓурејубличкиот комитет.

Член 66

Извршниот совет пред Сојузниот извршен совет може да покрене прашање за извршување на сојузен закон, друг пропис или општ акт што го донел Соборот на републиките и покраините на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, ако смета дека сојузниот орган на управата не го извршува тој закон, друг пропис или општ акт или дека не го извршува согласно со утврдената политика.

Член 67

Извршниот совет разгледува и други прашања од делокругот на Сојузниот извршен совет за кои е заинтересиран или разгледува такви прашања од негово барање и му доставува свои мислења, забелешки и предлози.

2. Односи на Извршниот совет со извршните совети на собранијата на социјалистичките републики и социјалистичките автономни покраини

Член 68

Извршниот совет соработува со извршните совети на собранијата на социјалистичките републики и социјалистичките автономни покраини заради разгледување на прашање од заеднички интерес и развивање на меѓусебни односи, преземање на заеднички акции и поттикнување на размена на искуства и други облици на соработка.

Заради остварување на соработка и решавање на прашања од заеднички интерес, Извршниот совет може во договор со извршните совети на одделни или на сите социјалистички републики и социјалистички автономни покраини да образува заеднички тела за проучување на определени прашања, усогласување на ставовите и изготвување на соодветни предлози, како и да презема заеднички акции и да поттикнува размена на искуства и други облици на соработка.

Член 69

Во согласност со утврдената политика Извршниот совет во рамките на своите права и должности утврдени со Устав и со законите, може со извршните совети на социјалистичките републики и социјалистичките автономни покраини да склучува договори со кои се обезбедува спроведување на политиката, законите, другите прописи и општи акти на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

XI. ОДНОСИ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ СО САМОУПРАВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ, ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗДРУЖЕНИЈАТА НА ГРАЃАНИТЕ

1. Односи на Извршниот совет со самоуправните организации и заедници

Член 70

Односите на Извршниот совет со организациите на здружениот труд, самоуправните интересни заедници, месните заедници и со други самоуправни организации и заедници се засноваат врз правата и должностите утврдени со Устав и со закон, како и врз меѓусебна соработка, известување и договарање.

Член 71

Извршниот совет, во рамките на своите овластувања, спрема организациите и заедниците од

член 70 на овој закон, ги врши правата и должностите утврдени со Устав и закон, а особено во поглед на: подготвување на самоуправните спогодби за основите на плановите на самоуправните организации и заедници и давање соодветна помош на носителите на планирањето; вршење право на надзор над законитоста на работата на тие организации и заедници, кога за тоа е овластен со закон, предлагање и спроведување на мерките пропишани заради обезбедување на услови за што похармонично и постабилно развивање на односите во стекнувањето на доходот и во неговото распоредување; давање иницијативи за преземање на привремени мерки за општествена заштита на самоуправните права и на општествената сопственост и спроведување на тие мерки во случаите предвидени со закон.

Член 72

Организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници се должни, по барање на Извршниот совет да му доставуваат податоци и известувања за прашањата од областа на нивната дејност, ако тие податоци и известувања се од значење за вршењето на правата и должностите на Советот и остварувањето на неговата одговорност за состојбата во Републиката, односно за состојбата во определени области, освен податоците што по службена должност ги собираат републичките органи на управата и други државни органи, како и организациите, заедниците и службите овластени за собирање, обработка и доставување на податоците.

Член 73

Извршниот совет соработува со организациите на здружениот труд, самоуправните интересни заедници, и со другите самоуправни организации и заедници на прашањата од својот делокруг што се од значење за неговата работа или се од интерес за тие организации и заедници.

Во остварувањето на соработката со организациите и заедниците од став 1 на овој член, Извршниот совет прибавува мислење од тие организации и заедници, за одделни материјали; дава иницијативи кај тие организации и заедници, особено заради обезбедување на остварување на улогата на овие организации и заедници, односно за решавање на прашања во врска со обезбедување на остварувањето на со Устав утврдените права, должности и интереси на работните луѓе и граѓаните и на тие организации и заедници; ги разгледува иницијативите и предлозите од тие организации и заедници, зазема ставови за нив и за своите ставови ги известува односните организации и заедници и, по потреба, повикува претставници на тие организации и заедници на своите седници.

Член 74

Извршниот совет е должен да им овозможува на организациите на здружениот труд, самоуправните интересни заедници, месните заедници и на другите самоуправни организации и заедници да ги изнесуваат своите ставови, мислења и предлози за кои се заинтересирани овие организации и заедници и на друг начин да придонесува во решавањето на тие прашања.

Член 75

Извршниот совет може со организациите на здружениот труд, самоуправните интересни заедници и со другите самоуправни организации и заедници, со општествено-политичките организации и другите општествени организации да образува заеднички комисии и други работни тела за проучување на одделни прашања или за изготвување на прописи и други општи акти, информации, анализи и други материјали.

Член 76

За вршење на стручни и други работи за потребите на републичките органи, како и во општествено-политичките организации и самоуправните интересни заедници, со договор на тие органи, организации и заедници, можат да се основаат определени стручни, технички и други служби, како заеднички служби за вршење на определени работи за потребите на тие органи, организации и заедници.

Член 77

Извршниот совет соработува со самоуправните интересни заедници по прашањата од својата надлежност што се од значење за неговата работа или се од интерес за самоуправните интересни заедници.

Во остварувањето на соработката од став 1 на овој член Извршниот совет прибавува мислење од самоуправните интересни заедници; покренува иницијативи кај самоуправните интересни заедници особено заради остварување на нивната улога, односно за решавање на прашањата во врска со обезбедувањето на остварувањето на со Устав утврдените права, должности и интереси на работните луѓе и граѓаните и на самоуправните интересни заедници; ги разгледува нивните иницијативи и предлози и заема ставови по нив, а по потреба повикува и нивни претставници на своите седници и на седниците на своите работни тела.

Член 78

Извршниот совет остварува соработка со органите на самоуправните интересни заедници, особено по прашањата од областите во кои Собранијата на самоуправните интересни заедници, согласно со Уставот, одлучуваат рамноправно со надлежните собори на Собранието, а кои се однесуваат на предлагање на Собранието донесување на законите и другите прописи и општи акти и утврдување на политиката, грижата за извршување на прописите и на другите општи акти, спроведување на политиката, планирање на развојот на соодветните дејности и организирање на стручни служби на тие заедници.

2. Односи на Извршниот совет со општествено-политичките организации, општествените организации и здруженијата на граѓаните

Член 79

Извршниот совет е должен да ги разгледува иницијативите, мислењата, забелешките и предлозите на општествено-политичките организации и да ги известува за своите ставови и за преземени мерки и резултатите од тие мерки.

Извршниот совет, во рамките на своите права и должности ги известува општествено-политичките организации и за состојбата, за забележаните појави и тенденции во Републиката од интерес за остварувањето на улогата на тие организации.

Извршниот совет ги известува општествено-политичките организации по сопствена иницијатива или по барање на тие организации за прашањата од значење за следењето на работата на Извршниот совет и за остварувањето на општествената контрола и влијание на тие организации врз неговата работа особено во поглед на обезбедување јавност во работата на Извршниот совет и на неговата одговорност во работата.

Член 80

При изготвувањето на предлозите за донесување на закони со кои се уредуваат прашања што се однесуваат на изградбата и развојот на општествено-економскиот и политичкиот систем и на утврдувањето и изградувањето на политиката во одделни области на општествениот живот, Извршниот совет е должен да бара мислења од Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македо-

нија, Сојузот на синдикатите на Македонија, Стопанската комора на Македонија и од заинтересираните самоуправни организации и заедници.

Член 81

Извршниот совет по барање на општествено-политичките организации или по сопствена иницијатива, на тие организации им дава податоци добиени со следењето на состојбата, како и други податоци и известувања со кои располага, кога тие податоци и известувања се од интерес за остварувањето на улогата на тие организации.

Член 82

Извршниот совет, во рамките на своите права и должности, соработува со општествените организации и здруженијата на граѓаните по прашањата кои се од интерес за работата на Извршниот совет и за развивање на соодветни активности на работните луѓе и граѓаните во рамките на тие организации и здруженија, како и за вршење на определени општествени работи што им се доверени на овие организации и здруженија.

XII. АКТИ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ

Член 83

Во извршување на законите и другите прописи и општи акти Извршниот совет донесува уредби, одлуки, упатства, решенија и заклучоци.

Извршниот совет утврдува и начелни ставови и насоки за работата на републичките органи на управата.

Член 84

Извршниот совет со уредба го уредува извршувањето на законите и на другите прописи и општи акти на Собранието, утврдува општи начела за внатрешната организација на републичките органи на управата и уредува други односи, во согласност со Уставот и законите.

Советот со одлука одлучува за одделни прашања и мерки за извршување на законите и другите прописи и општи акти на Собранието, основа стручни и други служби за своите потреби и заеднички служби за потребите на Извршниот совет и на републичките органи на управата.

Советот со упатство го пропишува начинот на работата на републичките органи на управата.

Советот со решение врши именување и назначување, односно разрешување од должноста на функционери и раководни работници, во Советот, во републичките органи на управата, врши и други именувања и разрешувања за кои е овластен, одлучува за други одделни прашања и за управни работи, како и кога во вршењето на своите овластувања и во своето работење донесува одделни акти.

Советот утврдува начелни ставови и насоки во поглед на остварувањето на политиката на Собранието и на извршувањето на законите и другите прописи и општи акти на Собранието и актите на Советот.

Советот со заклучок ја утврдува положбата и заема ставови по прашањата што ги претресувал на седница, утврдува мислења по предлозите за донесување на закони, нацртите на закони и предлозите на закони и на други прописи и општи акти и по материјали што тој не му ги поднел на Собранието, одлучува за определени прашања на внатрешната организација и односи во Советот, ги определува задачите на републичките органи на управата, како и задачите и рамките на работата на своите служби и заема ставови за прашањата од својата надлежност.

XIII. СЕКРЕТАР НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ

Член 85

Извршниот совет има секретар кој го именува и разрешува Советот.

Секретарот на Извршниот совет се именува за време од четири години и може да биде именуван најмногу двапати едноподруго на иста функција.

Член 86

Секретарот на Извршниот совет е наредбодател за извршување на пресметката на Советот.

За користење на средствата обезбедени во пресметката на Извршниот совет за финансирање на нестопански инвестиции, надоместоци по договори со научно-истражувачки и други организации и поединци, одлучува комисија образувана од членови на Советот.

Надзор и контрола над извршувањето на пресметката на Извршниот совет и на начинот на користењето на средствата врши комисијата од став 2 на овој член.

Член 87

Секретарот на Извршниот совет има права и должности на функционер што раководи со републички орган на управата во однос на самоуправувањето и меѓусебните односи на работниците во стручните и другите служби на Советот.

Член 88

Секретарот може да има заменик и еден или повеќе помошници на секретарот.

XIV. СТРУЧНИ И ДРУГИ СЛУЖБИ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ

Член 89

Извршниот совет основа стручни и други служби за своите потреби.

Со актот за основање на стручните и другите служби се утврдува нивниот делокруг, како и положбата и одговорноста на нивниот раководител.

Стручните и другите служби на Извршниот совет се организираат и ги вршат работите од својот делокруг како единствена служба, доколку со актот за нивното основање не е поинаку определено.

Општото раководење со работата на стручните и другите служби на Извршниот совет го врши секретарот на Советот.

а) Заеднички стручни служби

Член 90

За потребите на Извршниот совет и на републичките органи на управата, Советот основа заеднички стручни служби.

Извршниот совет, заедничките стручни служби може да ги основа како секретаријати на Советот, бироа и други заеднички стручни служби за вршење на одделни стручни и други работи за потребите на Извршниот совет и републичките органи на управата.

Со актот за основање на службите од став 2 на овој член се определува нивниот делокруг, како и овластувањата и одговорноста на функционерот, односно раководниот работник што раководи со нив.

Со работата на заедничката стручна служба раководи функционерот или раководен работник што го именува и разрешува Извршниот совет.

Член 91

За потребите на Собранието, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија и Извршниот совет, во Советот постојат како заеднички стручни служби:

- Секретаријат за кадровски прашања,
- Биро за претставки и предлози и
- Управа за заеднички работи.

Член 92

Секретаријатот за кадровски прашања ги следи и анализира кадровските прашања од надлежност на Собранието, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија и Извршниот совет, стручно ги обработува прашањата од областа на кадровската политика, води документација за

раководниот и високо стручниот кадар во Републиката, води евиденција за функционерите што ги избира или именува Собранието односно Извршниот совет, како и за функционерите што се именуваат односно назначуваат во согласност со Собранието и Извршниот совет, води евиденција за функционерите и високо стручните работници од Републиката на работа во сојузните органи и организации, врши стручни работи во врска со одликувањата на функционерите, раководните работници што ги именува, односно назначува Извршниот совет и работниците во републичките органи на управата и врши други работи што ќе му ги определи Собранието, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија или Извршниот совет.

Член 93

Бирото за претставки и предлози ги врши стручните и другите работи по претставките и предлозите што ги поднесуваат до Собранието, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија и Извршниот совет, работните луѓе и граѓаните, организациите на здружениот труд, самоуправните интересни заедници, месните заедници, другите самоуправни организации и заедници, општествените организации и здруженијата на граѓаните, ги следи и анализира, врз основа на примените претставки и предлози, појавите на кои подносителите на претставките и предлозите укажуваат и за тоа ги известува Собранието, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија и Извршниот совет, врши и други работи во врска со претставките и предлозите што ќе му ги доверат телата надлежни за разгледување на претставките и предлозите.

Член 94

Управата за заеднички работи ги врши стручните, техничките и другите работи од заеднички интерес за потребите на Собранието, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија и Извршниот совет што се однесуваат на: изградбата и одржувањето на зградите што тие ги користат и на објектите за потребите на репрезентацијата; изградбата и купувањето на станбени згради и станови, превозот со патнички автомобили и со други превозни средства, организирањето на општествената исхрана и вршењето на угостителските услуги и други работи што ќе ги утврди Извршниот совет во договор со надлежните тела на Собранието и на Претседателството на Социјалистичка Република Македонија.

Извршниот совет ќе определи кои работи од став 1 на овој член Управата за заеднички работи ќе ги врши и за потребите на републичките органи на управата, републичките организации, републичките правосудни органи и другите органи на Републиката.

Управата за заеднички работи може сите или одделни работи од став 1 на овој член да ги врши и за потребите на општествено-политичките организации на Републиката, ако ѝ го доверат тоа во договор со Извршниот совет.

Начинот на користење на услугите од делокругот на Управата за заеднички работи ќе го утврди Извршниот совет.

б) Посебни одредби

Член 95

Ако карактерот на задачите на одделна стручна и друга служба на Извршниот совет или на заедничката стручна служба тоа го бара, со актот за основање на службата може да се определи таа да има својство на правно лице.

Член 96

Функционерот што раководи со заедничката стручна служба за својата работа одговара на Извршниот совет.

Функционерот што раководи со заедничката стручна служба во однос на самоуправувањето и меѓусебните односи на работниците во службата ги има правата и должностите на функционер што раководи со републички орган на управата.

Во Извршниот совет и во заедничките стручни служби може да се именуваат потсекретари, помошници и советници за време од четири години.

Раководителите на стручните и другите служби и функционерите што раководат со заедничките стручни служби се именуваат, односно назначуваат за време од четири години.

Член 97

Личниот доход на раководителите на стручните и другите служби, на функционерите што раководат со заедничките стручни служби, како и на функционерите и раководните работници што ги именува, односно назначува Советот го утврдува Извршниот совет.

Член 98

Извршниот совет врши надзор над работата на стручните и другите служби што ги основа.

Со актот за образување на одделни заеднички стручни служби може, ако карактерот на задачите тоа го бара, да се пропише надзорот над работата на тие служби или определени права спрема тие служби да го врши соодветен републички орган на управата.

XV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 99

Средствата што им се одобрени на органите од член 94 за намените од делокругот на Управата за заеднички работи се пренесуваат на Управата.

Работниците што ги вршат работите од делокругот на Управата за заеднички работи во органите од член 94 на овој закон преминуваат на работа во Управата за заеднички работи со денот на отпочнувањето со работа на Управата.

Член 100

Извршниот совет ќе го определи денот на отпочнувањето со работа на Управата за заеднички работи.

Член 101

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за Извршниот совет („Службен весник на СРМ“ број 40/71).

Член 102

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

570.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА ДЕЛОТ ОД СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИ РАЗВОЈНИ ПРОГРАМИ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 1985 ГОДИНА

Се прогласува Законот за условите и начинот за здружување на делот од средствата на Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот раз-

вој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини за остварување на заеднички развојни програми во Социјалистичка Република Македонија во периодот од 1981 до 1985 година,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 28 декември 1981 година.

Бр. 08-2896

28 декември 1981 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Љупчо Арсов, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

ЗАКОН

ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА ДЕЛОТ ОД СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИ РАЗВОЈНИ ПРОГРАМИ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 1985 ГОДИНА

Член 1

Носители на здружувањето на делот на средствата на Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини (во натамошниот текст: Фонд на Федерацијата) за остварување на заеднички развојни програми се организациите на здружениот труд.

Организациите на здружениот труд од Социјалистичка Република Македонија (во натамошниот текст: Републиката) можат средствата да ги здружат:

— со организациите на здружениот труд од другите републики и автономни покраини за остварување на развојни програми во Републиката;

— со организациите на здружениот труд од Републиката за остварување на развојните програми во Републиката; и

— со организациите на здружениот труд во Социјалистичка Република Босна и Херцеговина, Социјалистичка Република Црна Гора и Социјалистичка Автономна Покраина Косово за остварување на развојните програми во овие републики и Социјалистичка Автономна Покраина Косово.

Член 2

Организациите на здружениот труд делот на средства на Фондот на Федерацијата можат да го здружат за остварување на заеднички развојни програми во Републиката во дејностите на: индустријата; земјоделството; водостопанството за изградба на мали мелниративни системи и акумулации, шумарството, угостителството — за изградба на сместувачки капацитети во комерцијалното угостителство во езерските, транзитните, планинските и бањските места, занаетството и малото стопанство.

Член 3

Организациите на здружениот труд од Републиката, за остварување на заеднички развојни програми можат да здружат средства на Фондот на Федерацијата во висина на износот што одговара на нивната вкупна обврска спрема Фондот на Федерацијата, утврдена со Законот за тековната година или за периодот од денот на здружувањето до крајот на 1985 година

Организациите на здружениот труд, со самоуправна спогодба можат меѓу себе да ги здружат средствата на Фондот на Федерацијата со цел истите да ги здружат за заедничко остварување на развојна програма со организациите на здружениот труд од другите републики и автономни покраини и од Републиката.

Член 4

Здружените средства на Фондот на Федерацијата на заинтересираните организации на здружениот труд за остварување на заедничката развојна програма во Републиката можат да изнесуваат најмногу до 1/4 од вкупната пресметковна вредност на договорената развојна програма.

Кога развојната програма се остварува во селективните приоритети во одделни дејности утврдени со Општествениот план на Републиката за периодот од 1981 до 1985 година, здружените средства на Фондот на Федерацијата можат да бидат повисоки од предвидените во став 1 на овој член, и тоа.

— до 40% од пресметковната вредност на развојната програма што ќе се остварува во дејностите на производството на сировини и репродукциони материјали, туризмот и малото стопанство (Дел I, партија 3.1. точка 3, потточки (2), (5) и (6) од Општествениот план) и

— до 50% од пресметковната вредност на развојната програма што ќе се остварува во дејностите од металопреработувачката индустрија, електроиндустријата, во дејностите од полјоделството, сточарството и од прехранбената индустрија (Дел I, партија 3.1. точка 3, потточки (3) и (4) од Општествениот план).

Кога развојната програма се остварува во стопански недоволно развиените краишта во Републиката, утврденото учество на делот на здружените средства на Фондот на Федерацијата по пресметковната вредност на заедничката развојна програма од ставовите 1 и 2 на овој член може да биде повисоко за 25%.

Член 5

Здружувањето на делот на средствата на Фондот на Федерацијата за остварување на заеднички развојни програми, врз доходовни односи и заеднички интереси, ќе се остварува по услови кои ќе бидат утврдени со самоуправната спогодба непосредно од организациите на здружениот труд — учесници во самоуправната спогодба.

Во случај здружувањето на делот на средствата на Фондот на Федерацијата да се остварува врз кредитни односи, користењето на средствата ќе се остварува најмалку по исти услови по кои ќе се одобруваат кредити од средствата на Фондот на Федерацијата формирани по пат на задолжителен заем.

Организациите на здружениот труд со самоуправната спогодба, особено ќе ги уредат: динамиката на вложување на здружените средства на Фондот на Федерацијата по години и динамиката на дозначување на средствата на организациите на здружениот труд од другите републики и автономни покраини во текот на годината за остварување на заедничката развојна програма; начинот на обезбедување на девизни средства и правата на увоз на опрема и начинот на користењето на девизните средства остварени со извоз на стоки, односно со вршење на услуги врз работењето на заедничката развојна програма.

Член 6

Самоуправната спогодба на организациите на здружениот труд за здружување на дел од средствата на Фондот на Федерацијата за остварување на заедничка развојна програма ќе се применува откако ќе биде регистрирана при Стопанската комора на Македонија (во натамошниот текст: Стопанска комора) односно од неа овластеното тело.

Член 7

Стопанската комора, односно од неа овластеното тело ќе воведат регистар на склучени самоуправни спогодби на организациите на здружениот труд за здружување на дел од средствата на Фондот на Федерацијата за остварување на заеднички развојни програми.

Стопанската комора, односно од неа овластеното тело ќе ја регистрира самоуправната спогодба за здружување на средствата на Фондот на Федерацијата за остварување на заедничка развојна програма по барање на организациите на здружениот труд — учесници во самоуправната спогодба.

Стопанската комора, односно од неа овластеното тело ќе ја регистрира самоуправната спогодба откако ќе утврди дека се исполнети условите и начинот за здружување на средствата на Фондот на Федерацијата утврдени во овој закон, дека организациите на здружениот труд учесници на самоуправната спогодба претходно ги обезбедиле потребните средства од сопствени и други извори како што е предвидено со самоуправната спогодба за остварување на заедничката развојна програма и дека во рамките на самоуправните интересни заедници за економски односи со странство обезбедиле права на увоз на специфична опрема, односно обезбедиле девизни средства за тој увоз.

Стопанската комора, односно од неа овластеното тело ќе го известува Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија за секоја регистрирана самоуправни спогодба во пресметковна вредност над 500 милиони динари.

Стопанската комора, односно од неа овластеното тело е должна да ги регистрира самоуправните спогодби додека по овој основ не се обезбеди формирање на 50% од вкупните средства на Фондот на Федерацијата.

Член 8

Организациите на здружениот труд — потписници на самоуправни спогодба за здружување на дел од средствата на Фондот на Федерацијата која е регистрирана во Стопанската комора на крајот на годината поднесуваат извештај за здружените и вложените средства во тековната година за остварување на заедничката развојна програма.

Под здружени средства на Фондот на Федерацијата во текот на годината се сметаат вложените средства во висина на извршената обврска преземена со самоуправната спогодба за здружување и вложување на дел од средствата на Фондот на Федерацијата на организациите на здружениот труд.

Под здружени средства на Фондот на Федерацијата во текот на годината се сметаат средствата и во случај ако организациите на здружениот труд од другите републики и автономни покраини ги дозначат средствата наменети за реализација на развојната програма во таа година во рокови утврдени со самоуправната спогодба, а најдоцна до 31 декември на тековната година, на организациите на здружениот труд од Републиката, односно на овластената банка на Републиката.

Извештајот од став 1 на овој член се доставува до овластената банка во Републиката.

Во извештајот од став 1 на овој член се искажува износот на вложените средства во текот на годината за остварување на развојната програма во Републиката, и тоа одделно по организации на здружениот труд од Републиката и од другите републики и автономни покраини.

Организациите на здружениот труд поднесуваат извештај и кога развојната програма се остварува во другите стопански недоволно развиени републики и Социјалистичка Автономна Покраина Косово. Во извештајот се искажува само износот на вложените средства на организациите на здружениот труд од Републиката.

Член 9

Одлука за износот кој се засметува во здружени и вложени средства на Фондот на Федерацијата во тековната година донесува Републичкиот секретаријат за финансии или од него овластената банка и за тоа го известува Фондот на Федерацијата, со цел да се изврши евидентирање на извршените обврски на Републиката и на другите републички и автономни покраини за остварените средства на Фондот на Федерацијата по пат на здружување на трудот и средствата.

Член 10

Средствата на организациите на здружениот труд од Републиката што ги здружиле со организациите на здружениот труд во Социјалистичка Република Босна и Херцеговина, Социјалистичка Република Црна Гора и Социјалистичка Автономна Покраина Косово за остварување на развојните програми во овие републики и Социјалистичка Автономна Покраина Косово, ќе им се засметуваат како постојани средства на Фондот на Федерацијата во износ утврден со соодветниот акт на овие републики и Социјалистичка Автономна Покраина Косово.

Член 11

Здружувањето на дел од средствата на Фондот на Федерацијата по склучените самоуправни спогодби за остварување на заеднички развојни програми во Републиката до влегувањето на овој закон во сила ќе се остварува под услови и на начин како што е договорено со склучените спогодби.

Член 12

Самоуправните спогодби на организациите на здружениот труд за здружување на дел од средствата на Фондот на Федерацијата, регистрирани во Стопанската комора до влегувањето во сила на овој закон, ќе се сметаат регистрирани во смисла на член 6 на овој закон.

Член 13

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

571.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕСТВО НА РЕПУБЛИКАТА ВО ИЗГРАДБА И КУПУВАЊЕ СТАНОВИ ЗА ПРИПАДНИЦИТЕ НА МИЛИЦИЈАТА И РАБОТНИЦИТЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 1985 ГОДИНА

Се прогласува Законот за учество на Републиката во изградба и купување станови за припадниците на милицијата и работниците на Републичкиот секретаријат за внатрешни работи во периодот од 1981 до 1985 година,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 28 декември 1981 година.

Бр. 08-2894

28 декември 1981 година

Скопје

Претседател

на Претседателството на СРМ,

Љупчо Арсов, с.р.

Претседател

на Собранието на СРМ,

Благоја Талески, с.р.

ЗАКОН

ЗА УЧЕСТВО НА РЕПУБЛИКАТА ВО ИЗГРАДБА И КУПУВАЊЕ СТАНОВИ ЗА ПРИПАДНИЦИТЕ НА МИЛИЦИЈАТА И РАБОТНИЦИТЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 1985 ГОДИНА

Член 1

За изградба и купување станови за припадниците на милицијата и работниците на Републичкиот секретаријат за внатрешни работи во периодот од 1981 до 1985 година, Републиката учествува со износ од 200 000 000 динари.

Член 2

Средствата од член 1 на овој закон ќе се обезбедат.

— со Републичкиот буџет 100.000.000 динари и
— со кредити 100.000.000 динари.

Член 3

Динамиката на обезбедувањето на средствата од член 2 алинеја 1 на овој закон се утврдува во следниве годишни износи.

1981 година	10.000.000 динари;
1982 година	20.000.000 динари;
1983 година	20.000.000 динари;
1984 година	25.000.000 динари;
1985 година	25.000.000 динари.

Член 4

Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува програма за изградба и купување станови за припадниците на милицијата и работниците на Републичкиот секретаријат за внатрешни работи за периодот од 1981 до 1985 година (во натамошниот текст: Програмата).

Програмата содржи: обем и намена на вкупните средства, динамика на користењето на тие средства, обем и структура на станбената површина и кои од органите на управата надлежни за внатрешни работи и Центарот за образование на кадри за безбедност и општествена самозаштита ќе бидат корисници на изградените и купените станови.

Член 5

Се овластува Републичкиот секретаријат за внатрешни работи да користи кредити за изградба и купување станови по Програмата до износот утврден со член 2 алинеја втора на овој закон.

Враќањето на ануитетите по кредитите од став 1 на овој член ќе се врши од средства обезбедени со Републичкиот буџет

Член 6

Средствата обезбедени со Републичкиот буџет за изградба и купување станови за припадниците на милицијата и работниците на Републичкиот секретаријат за внатрешни работи што во одделни години не ќе бидат искористени се пренесуваат во наредната година на иста намена

Член 7

Правата и должностите на инвеститор за користење на средства од член 1 на овој закон ги врши Републичкиот секретаријат за внатрешни работи

Член 8

Се овластува републичкиот секретар за внатрешни работи од името на Социјалистичка Република Македонија да ги склучува договорите за кредитите од член 5 став 1 на овој закон

Договорите од став 1 на овој член се склучуваат врз основа на претходна согласност од Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Член 9

За реализација на Програмата и за користењето на средствата утврдени со овој закон, Републичкиот секретаријат за внатрешни работи ќе му поднесува секоја година извештај на Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Член 10

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

572.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАЧЕЛАТА НА ПОСТАПКАТА ЗА ОБРАЗУВАЊЕ МЕСНИ ЗАЕДНИЦИ И ЗА ОСНОВИТЕ НА ИЗБОРНИОТ СИСТЕМ ВО МЕСНИТЕ ЗАЕДНИЦИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за начелата на постапката за образување на месни заедници и за основите на изборниот систем во месните заедници, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 28 декември 1981 година.

Бр. 08-2897

28 декември 1981 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Љупчо Арсов, с р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с р

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАЧЕЛАТА НА ПОСТАПКАТА ЗА ОБРАЗУВАЊЕ МЕСНИ ЗАЕДНИЦИ И ЗА ОСНОВИТЕ НА ИЗБОРНИОТ СИСТЕМ ВО МЕСНИТЕ ЗАЕДНИЦИ

Член 1

Во Законот за начелата на постапката за образување месни заедници и за основите на изборниот систем во месните заедници („Службен весник на СРМ“ бр 30/77), во член 2 став 1 се менува и гласи:

„За образување на месна заедница работните луѓе и граѓаните што живеат на подрачјето за кое таа се образува одлучуваат со референдум“

Член 2

По член 4 се додава нов член 4-а, кој гласи:

„Член 4-а

Во текот на постапката за образување месна заедница се утврдува дали подрачјето на месната заедница, чие образување се предлага, претставува просторна целина (природна или урбана) во која работните луѓе и граѓаните се упатени едни на други во секојдневниот живот и работа и во која можат непосредно да се договараат и спогодуваат за задоволување на своите заеднички интереси и потреби.

Во поголемите населени места работните луѓе и граѓаните можат да образуваат месна заедница и за одделни делови од населеното место.“

Член 3

Во член 6 ставовите 4 и 5 се менуваат и гласат:
„За присоединување на определена населба или дел од населба, односно на месна заедница кон друга месна заедница и за спојување на две или повеќе месни заедници во една месна заедница одлучуваат работните луѓе и граѓаните што живеат во населбата, односно во делот од населбата или на подрачјето на месната заедница која се присоединува, како и од месната заедница кон која се присоединува, односно работните луѓе и граѓаните од месните заедници кои се спојуваат.
За издвојувањето на населба или дел од населба во посебна месна заедница одлучуваат работните луѓе и граѓаните што живеат во населбата односно во делот од населбата што се издвојува.“

Член 4

По член 6 се додава нов член 6-а, кој гласи:

„Член 6-а

Постапката за регистрација и начинот на водење на регистарот на месните заедници ги пропишува општината.

Регистарот на месните заедници го води општинскиот орган на управата надлежен за општи работи.“

Член 5

Во делот II „Основи на изборниот систем во месните заедници“ пред член 7 се додаваат нови членови 6-б, 6-в и 6-г, кои гласат.

„Член 6-б

Во месната заедница во која се образува собрание, собранието на месната заедница го сочинуваат делегати на работните луѓе и граѓаните во месната заедница

Делегати во собранието на месната заедница избираат и делегациите на основните организации на здружениот труд чие седиште се наоѓа на подрачјето на месната заедница и деловите на основните организации на здружениот труд чие седиште е надвор од подрачјето на месната заедница, кои се наоѓаат или имаат свои објекти на подрачјето на месната заедница, општествено-политичките и другите општествени организации и здруженијата на граѓаните и другите самоуправни организации и заедници од подрачјето на месната заедница.

Изборот и отповикувањето на делегатите од став 2 на овој член се врши на начин и по постапка утврдена со општите акти на нивните организации и заедници во согласност со закон.

Член 6-в

Составот на собранието на месната заедница и организациите и заедниците што избираат делегати во собранието, се утврдуваат со статутот на месната заедница, во согласност со овој закон.

Бројот на делегатите во собранието на месната заедница се определува со одлуката за распишување на изборите.

Член 6-г

Во месните заедници во кои поради малиот број работни луѓе и граѓани нема да се образува собрание на месната заедница, делегатите на организациите и заедниците од член 6-б став 2 од овој закон, учествуваат во одлучувањето на собирот на работните луѓе и граѓаните во месната заедница, односно на друг начин определен со статутот на месната заедница.“

Член 6

Во член 7 ставот 1 се менува и гласи:

„Изборите за делегати во собранието на месната заедница ги распишува органот утврден со статутот на месната заедница“.

Член 7

По член 18 се додава нов дел III „Преодни и завршни одредби“ со членовите 18-а, 18-б и 18-в, кои гласат:

„III

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 18-а

Конституирањето на собранијата на месните заедници според овој закон ќе се изврши по истекот на мандатот на членовите на советите на месните заедници.

Член 18-б

Во член 7 став 2 и во членовите од 7 до 18 зборот „совет“ се заменува со зборот „собрание“ со соодветно членување.

Член 18-в

Одредбите на член 6-а и на дел II од овој закон се применуваат непосредно“.

Член 8

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

573.

Врз основа на член 389 став 1 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 2 од Законот за Советот на Републиката („Службен весник на СРМ“ број 47/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 28 декември 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА РЕПУБЛИКАТА

За членови на Советот на Републиката се избираат:

Златев Васил, и
Менков Перо.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2888
28 декември 1981 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

574.

Врз основа на член 35 од Законот за јавното обвинителство („Службен весник на СРМ“ број 10/76, 30/77 и 6/81), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 28 декември 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ОКРУЖЕН ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ НА ОКРУЖНОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ВО СКОПЈЕ

За окружен јавен обвинител на Окружното јавно обвинителство во Скопје се именува Јован Трпеновски, окружен јавен обвинител на Окружното јавно обвинителство во Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2889
28 декември 1981 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

575.

Врз основа на член 90 став 2 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ број 17/79), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 28 декември 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ВО ОКРУЖНИТЕ СУДОВИ ВО СКОПЈЕ И БИТОЛА

За судија на Окружниот суд во Скопје се избира:

Ѓенко Андоновски, судија на Окружниот суд во Скопје.

За судија на Окружниот суд во Битола се избира:

Душко Јанкуловски, судија во Окружниот суд во Битола.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2890
28 декември 1981 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

576.

Врз основа на член 106 точка 9, а во врска со член 90 став 2 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ број 17/79), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 28 декември 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СУДИЈА НА ОКРУЖНИОТ СТОПАНСКИ СУД ВО СКОПЈЕ

Се разрешува од должноста судија на Окружниот стопански суд во Скопје Тодор Андровски, поради исполнување услови за пензија.

Разрешувањето се врши со важност од 31. XII 1981 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2893
28 декември 1981 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

577.

Врз основа на член 25 став 1 и член 28 точка 9 од Законот за јавното правобранителство („Службен весник на СРМ“ број 9/77 и 6/81), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 28 декември 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА МАКЕДОНИЈА

Се разрешува од должноста заменик на јавниот правобранител на Македонија Васил Папастиев, поради исполнување услови за пензија.

Разрешувањето се врши со важност од 31. XII 1981 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2892
28 декември 1981 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

578.

Врз основа на член 61 став 3 од Законот за Народната банка на Македонија („Службен весник на СРМ“ број 36/77), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 28 декември 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ГУВЕРНЕРОТ И ВИЦЕГУВЕРНЕР НА НАРОДНАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА

За заменик на гувернерот на Народната банка на Македонија се именува:

Банчо Петров, заменик на гувернерот на Народната банка на Македонија.

За вицегувернер на Народната банка на Македонија се именува:

Велимир Бундалевски, вицегувернер на Народната банка на Македонија.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2891

28 декември 1981 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

579.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 6 од Законот за самоуправната интересна заедница за заштита од градобижност („Службен весник на СРМ“ број 23/75), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 28 декември 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗАШТИТА ОД ГРАДОБИЈНОСТ

Се потврдува Статутот на Републичката самоуправна интересна заедница за заштита од градобижност, донесен на седницата на Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница за заштита од градобижност, на 11 јуни 1980 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2898

28 декември 1981 година

Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот
труд,

инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Ката Лахтова, с. р.

Претседател
на Собранието на
СРМ,

Благоја Талески, с. р.

580.

Врз основа на член 56 од Законот за системот за финансирање на општините и Републиката („Службен весник на СРМ“ број 44/77), а во врска со третиот дел, точка 4.2 потточка 5 од Општествениот план на Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1981 до 1985 година, Собранието на СР Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 28. XII. 1981 година, донесе

ФИНАНСИСКА ПРОГРАМА

ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА КОЊАРСТВОТО ВО СР МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 1985 ГОДИНА

I

Со оваа програма се утврдуваат средства за финансирање на мерки за унапредување на коњарството во Републиката во периодот од 1981 до 1985 година.

Ред. број	Намена	1981	1982	1983	1984	1985	Вкупно
A.	Посебни мерки за унапредување на коњарството	800	1000	1200	1400	1600	6.000
1.	Откуп на пастуви и кобили	90	122	134	160	184	690
2.	Лиценцирање и кастрирање на пастуви	276	350	400	480	547	2.053
3.	Премирање на лиценцирани пастуви кои дале квалитетно потомство	60	70	105	110	126	471
4.	Наградување одгледувачи на најдобро оценети коњи на изложба, смотри и саеми	170	200	250	296	336	1.252
5.	Премирање првокласни кобили од коњички клубови од ждребиња постари од 6 месеци	21	30	35	37	42	165
6.	Вештачко осеменување на кобили и стасани омици	33	36	40	56	67	232
7.	Стручно водење на селекциско-матични работи за потребите на коњарството од индивидуалните земјоделци	40	50	66	70	80	306
8.	Обука на јавачи во коњички клубови и училишта за јавачи за потребите на општонародната одбрана и коњичкиот спорт	30	42	50	51	58	231
9.	Други намени	80	100	120	140	160	600
B.	Учество во изградбата на ергелата		14000	10000			24.000
	ВКУПНО: A+B	800	15000	11200	1400	1600	30.000

II

Средствата за унапредување на коњарството за периодот од 1981 до 1985 година ќе бидат обезбедени од буџетот на Републиката по години во износ од 30 милиони динари (по цени од 1981 година), и тоа:

1981	800.000
1982	15.000.000
1983	11.200.000
1984	1.400.000
1985	1.600.000

ВКУПНО: 30.000.000

III

Средствата од оваа финансиска програма ќе се користат за спроведување на повеќе мерки за унапредување и квалитетно подобрување на коњарството во Републиката, како и за учество во финансирањето на изградбата на ергелата во Републиката, и тоа во следниов обем и износ по години и намени:

во 000 динари

IV

Крајни корисници на средствата од оваа финансиска програма ќе бидат индивидуалните земјоделски производители — одгледувачи на коњи и организациите на здружениот труд кои со свои активности учествуваат во унапредувањето на коњарството.

V

Средствата од оваа финансиска програма се даваат на корисниците без обврска на враќање.

VI

Износот на средствата за определените намени се утврдува со годишна финансиска програма, што ја донесува Републичката комисија за унапредување на коњарството.

VII

Користењето на средствата ќе се врши преку општинските стручни служби за унапредување на индивидуалното земјоделство, ветеринарните станици, Институтот за сточарство — Скопје и организацијата на здружениот труд која ќе ја гради ергелата и ќе стопанисува со неа.

Административните работи во врска со реализацијата на програмата ќе ги врши Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство.

VIII

Доколку утврдениот обем на средствата со годишната програма не биде реализиран во односната година, средствата се пренесуваат во идната година. Исто така, доколку средствата предвидени за одредена намена не бидат реализирани ќе се врши пренамена, но во рамките на расположливите средства во односната година.

IX

Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
инж. **Слободан Арнаудов**, с. р.

581.

Врз основа на член 2, став 1, алинеја 2 и член 7 од Законот за помилување („Службен весник на СРМ“, бр. 8/77), член 102 од Кривичниот закон на СФРЈ и критериумите за групно помилување на осудени лица, Претседателството на СР Македонија, на седницата одржана на 29 декември 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ГРУПНО ПОМИЛУВАЊЕ ПО ПОВОД НОВАТА 1982 ГОДИНА

I

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор односно порано намалена казна се прости на:

Абазов Таир Асип,
Алију Ферид Алија,
Амати Асан Нешат,
Арифи Шаип Задин,
Асани Максуд Нешат,
Бајрамовиќ Мустафа Таир,
Василев Асен Андон,
Дерлиша Вели Сали,
Димитровски Трајко Младен,
Димитриев Димитар Гоне,
Димески Милан Раде,
Елбасанов Коста Бошко,
Емини Нухи Риза,
Живановски Стојан Живко,
Илиевски Иван Киро,

Јовановски Илија Звонимир,
Јосимов Велко Јордан,
Каранфиловски Тасе Михајло,
Коловски Јован Панте,
Костовски Димитар Киро,
Мамути Нуредин Елми,
Марковски Петко Воислав,
Мемедовски Салија Иса,
Митровиќ Бранко Момо,
Михајловски Спасо Никола,
Николовски Ѓорѓи Велин,
Николовски Антон Страхил,
Настевски Никола Радослав,
Николовски Мијалко Стојанче,
Петрушевски Ѓлигор Коста,
Петковски Стојче Велко,
Попчев Ѓорѓи Иљо,
Рамадани Муарем Муртеза,
Рустемоски Сакип Ваит,
Саневски Борис Слободан,
Спасовски Сенто Раде,
Тахир Уссин Акиф,
Тоневски Славе Ацо,
Трајков Сандо Трајко,
Фејзулаи Назми Зија,
Шабан Џафер Синан,
Чонков Петар Димко.

II

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор односно порано намалена казна се намали на:

Абдурахман Ала Назим, од 9 (девет) на 8 (осум) години,

Аврамовски Ефто Стојан, од 7 (седум) години и 4 (четири) месеци на 6 (шест) години и 4 (четири) месеци,

Адеми Измет Бедри, од 2 (две) години на 1 (една) година и 3 (три) месеци,

Ајрушов Демир Рифат, од 6 (шест) години и 5 (пет) месеци на 5 (пет) години и 5 (пет) месеци,

Алексов Ангел Благоја, од 3 (три) години на 2 (две) години и 6 (шест) месеци,

Алиу Шериф Афет, од 14 (четиринаесет) на 11 (единаесет) години,

Амати Асан Акиф, од 9 (девет) на 7 (седум) години,

Амети Рамадан Телат, од 6 (шест) на 5 (пет) години,

Анѓушев Ванчо Здравко од 12 (дванаесет) години на 10 (десет) години и 6 (шест) месеци,

Ангеловски Веле Методија, од 9 (девет) години и 6 (шест) месеци на 8 (осум) години и 6 (шест) месеци,

Арсов Лазар Спиро, од 5 (пет) години на 4 (четири) години и 3 (три) месеци,

Арсовски Стојан Владимир, од 2 (две) години и 6 (шест) месеци на 1 (една) година и 6 (шест) месеци,

Асановски Илаз Ариф, од 7 (седум) години на 6 (шест) години,

Аслани Мурат Реџеп, од 12 (дванаесет) на 11 (единаесет) години,

Атанасовски Борис Живко, од 7 (седум) години и 6 (шест) месеци на 6 (шест) години и 6 (шест) месеци,

Балабановски Аце Киро, од 12 (дванаесет) години на 10 (десет) години и 6 (шест) месеци,

Бачевац Рамиз Накип, од 3 (три) години на 2 (две) години и 6 (шест) месеци,

Бачев Никола Владимир, од 3 (три) години и 6 (шест) месеци на 3 (три) години,

Бејтула Гани Телат, од 10 (десет) на 8 (осум) години,

Биљали Мехмед Мурат, од 13 (тринаесет) на 11 (единаесет) години,

Биљали Џафер Шаби, од 11 (единаесет) на 10 (десет) години,

Бислимовски Иван Софре, од 7 (седум) на 6 (шест) години,

Божиновски Ристо Трајко, од 2 (две) години и 2 (два) месеци на 1 (една) година и 5 (пет) месеци,
Бошевски Ацо Душан, од 2 (две) години и 5 (пет) месеци на 1 (една) година и 11 (единаесет) месеци,

Бошковски Никола Киро, од 6 (шест) години на 5 (пет) години и 6 (шест) месеци,

Бошковски Илија Ристо, од 8 (осум) години и 2 (два) месеци на 7 (седум) години и 5 (пет) месеци,

Буцола Делија Бинак, од 3 (три) години и 6 (шест) месеци на 3 (три) години,

Бутлевски Радоја Боце, од 3 (три) години на 2 (две) години и 3 (три) месеци,

Вејселовски Веап Сефедин, од 5 (пет) години на 4 (четири) години и 3 (три) месеци,

Габерски Никола Ѓорѓи, од 2 (две) години и 6 (шест) месеци на 2 (две) години,

Георгиевска Добрица Милица, од 6 (шест) години и 6 (шест) месеци на 5 (пет) години и 6 (шест) месеци,

Гугушевски Никифор Славчо, од 1 (една) година на 9 (девет) месеци,

Давчевски Алекс Симо, од 12 (дванаесет) години на 10 (десет) години и 6 (шест) месеци,

Данилов Јордан Лазар, од 6 (шест) години на 5 (пет) години и 3 (три) месеци,

Даути Наим Абдурешат, од 2 (две) години и 6 (шест) месеци на 2 (две) години,

Демировски Реџеп Исмаил, од 10 (десет) на 9 (девет) години,

Димовски Владо Трајче, од 5 (пет) години на 4 (четири) години и 6 (шест) месеци,

Димовски Диме Милорад, од 6 (шест) години на 5 (пет) години и 6 (шест) месеци,

Димовски Атанас Петре, од 10 (десет) на 7 (седум) месеци,

Доцевски Тодор Јовица, од 19 (деветнаесет) на 17 (седумнаесет) години,

Гаковски Серафим Крсте, од 8 (осум) на 7 (седум) години,

Георгиев Мите Никола, од 14 (четиринаесет) на 12 (дванаесет) години,

Горевски Ангеле Арсо, од 10 (десет) години на 9 (девет) години,

Ѓорѓиевски Недан Крсте, од 18 (осумнаесет) на 16 (шеснаесет) години,

Ѓорѓиев Ристо Миливој, од 10 (десет) години на 8 (осум) години и 6 (шест) месеци,

Ѓорѓиев Милан Ѓорѓи, од 3 (три) години на 2 (две) години и 6 (шест) месеци,

Ѓорѓиевски Петре Васе, од 2 (две) години и 1 (еден) месец на 1 (една) година и 7 (седум) месеци,

Еминовски Емин Химет, од 10 (десет) на 9 (девет) години,

Етем Бајрам Исљам, од 4 (четири) години на 3 (три) години и 6 (шест) месеци,

Заев Кољо Мирчо, од 2 (две) години на 1 (една) година и 6 (шест) месеци,

Захаријев Стефан Слободан, од 11 (единаесет) на 10 (десет) години,

Зекири Ахмет Ајет, од 15 (петнаесет) на 14 (четиринаесет) години,

Зекири Зекир Мали, од 13 (тринаесет) години и 6 (шест) месеци на 12 (дванаесет) години и 9 (девет) месеци,

Ибиши Ибиш Шабан, од 6 (шест) години на 5 (пет) години и 3 (три) месеци,

Ибраимов Али Сали, од 5 (пет) години и 9 (девет) месеци на 5 (пет) години и 3 (три) месеци,

Илџази Илџаз Абдулбаки, од 9 (девет) години на 8 (осум) години и 6 (шест) месеци,

Илиевски Слободан, од 1 (една) година на 9 (девет) месеци,

Исакова Боро Зугра, од 5 (пет) години и 4 (четири) месеци на 4 (четири) години и 7 (седум) месеци,

Исени Алит Руфат, од 10 (десет) години на 9 (девет) години и 3 (три) месеци,

Исламовски Назим Авни, од 1 (една) година и 6 (шест) месеци на 1 (една) година,

Исовски Целил Еуфан, од 14 (четиринаесет) години на 12 години и 6 (шест) месеци,

Јовановски Санде Цветко, од 7 (седум) години на 6 (шест) години и 6 (шест) месеци,

Јосифовски Александар Миливоје, од 3 (три) години и 6 (шест) месеци на 3 (три) години,

Јончески Зоран, од 11 (единаесет) години и 6 (шест) месеци на 10 (десет) години и 6 (шест) месеци,

Јожев Јоже Лазар од 2 (две) години на 1 (една) година и 6 (шест) месеци,

Каранфиловски Драги Мирко, од 11 (единаесет) години на 9 (девет) години и 6 (шест) месеци,

Ќадриовски Раман Исмаил, од 4 (четири) години на 3 (три) години и 3 (три) месеци,

Ќежарова Томе Мирјана, од 8 (осум) години на 7 (седум) години и 3 (три) месеци,

Костова Јован Аница, од 10 (десет) на 9 (девет) години,

Костадиновски Димитар Методи, од 12 (дванаесет) на 11 (единаесет) години,

Крстевски Благој Митко, од 11 (единаесет) години на 9 (девет) години и 6 (шест) месеци,

Крстевски Стево Ласте, од 7 (седум) години и 6 (шест) месеци на 6 (шест) години и 9 (девет) месеци,

Красниќ Рамадан Осман, од 13 (тринаесет) на 12 (дванаесет) години,

Манчевски Ѓорѓи Ристо, од 1 (една) година и 9 (девет) месеци на 1 (една) година и 6 (шест) месеци,

Митревски Методија Цане, од 11 (единаесет) години и 6 (шест) месеци на 10 (десет) години,

Миџиќ Марко Милорад, од 3 (три) на 2 (две) години,

Митров Никола Ѓорѓи, од 14 (четиринаесет) години на 12 (дванаесет) години и 6 (шест) месеци,

Митровски Вандо Трајко, од 5 (пет) години и 6 (шест) месеци на 4 (четири) години и 9 (девет) месеци,

Митиќ Стоилко Бошко од 13 (тринаесет) години на 11 (единаесет) години и 6 (шест) месеци,

Мустафа Нешат Хусеин, од 11 (единаесет) на 10 (десет) години,

Мустафов Трајко Тимо, од 6 (шест) години и 2 (два) месеци на 5 (пет) години и 5 (пет) месеци,

Настески Иван Александар, од 6 (шест) години и 6 (шест) месеци на 5 (пет) години и 6 (шест) месеци,

Наумовски Благоја Бранислав, од 10 (десет) години и 6 (шест) месеци на 9 (девет) години и 6 (шест) месеци,

Недев Доно Благоја, од 14 (четиринаесет) на 12 (дванаесет) години,

Незири Шурки Фатима, од 6 (шест) на 5 (пет) години,

Николовски Ѓорѓи Ставре, од 4 (четири) години на 3 (три) години и 3 (три) месеци,

Николовски Ристо Лазар, од 2 (две) години и 6 (шест) месеци на 2 (две) години,

Њуредиќ Нимет Веби, од 7 (седум) на 6 (шест) години,

Омеров Алиосман Бекир, од 7 (седум) на 6 (шест) години,

Османи Рамадан Екрем, од 7 (седум) години и 6 (шест) месеци на 7 (седум) години,

Павлов Трифун Јордан, од 8 (осум) години на 7 (седум) години и 6 (шест) месеци,

Ѓајазити Реџеп Фемија, од 5 (пет) години на 4 (четири) години и 3 (три) месеци,

Паевиќ Благоја Драгољуб од 6 (шест) години и 8 (осум) месеци на 5 (пет) години и 8 (осум) месеци,

Патраклиев Трајко Ѓорѓи, од 15 (петнаесет) на 13 (тринаесет) години,

Пејовски Велјан Борче, од 2 (две) години и 6 (шест) месеци на 2 (две) години,

Пејовски Крсто Цветан, од 2 (две) на 1 (една) година,

Петровиќ Живоин Миланче, од 4 (четири) години на 3 (три) години и 6 (шест) месеци,

Пешова Славко Станија, од 6 (шест) години на 5 (пет) години и 3 (три) месеци,

Поповски Синадин Илија, од 8 (осум) години и 6 (шест) месеци на 7 (седум) години и 6 (шест) месеци,

Постолов Мите Славе, од 14 (четиринаесет) на 12 (дванаесет) години,

Рамадани Идриз Адемсафи, од 9 (девет) години на 8 (осум) години и 3 (три) месеци,

Рамадани Сали Фери, од 20 (дваесет) на 18 (осумнаесет) години,

Рамаданов Далип Реџеп, од 14 (четиринаесет) години на 12 (дванаесет) години и 6 (шест) месеци,

Рамадани Ебиџ Местам, од 20 (дваесет) на 18 (осумнаесет) години,

Рамадани Неџедин Ахмет, од 7 (седум) години и 7 (седум) месеци на 6 (шест) години и 1 (еден) месец,

Радуловиќ Драгутин Новица, од 10 (десет) години на 8 (осум) години и 6 (шест) месеци,

Рамани Љутви Авдиљ, од 6 (шест) години на 4 (четири) години и 6 (шест) месеци,

Рамани Рахис Незир, од 11 (единаесет) години на 10 (десет) години,

Рустеми Асан Реим, од 10 (десет) години на 8 (осум) години и 6 (шест) месеци,

Саити Мурат Рамиз, од 6 (шест) години и 9 (девет) месеци на 6 (шест) години и 3 (три) месеци,

Самакова Бајруш Џемаил, од 5 (пет) на 4 (четири) години,

Серафимов Ефтим Благоја, од 5 (пет) години и 6 (шест) месеци на 4 (четири) години и 9 (девет) месеци,

Секуловски Ацо Стефан, од 5 (пет) години и 6 (шест) месеци на 4 (четири) години и 6 (шест) месеци,

Селмани Реџеп Селман, од 10 (десет) на 9 (девет) години,

Сејдиоски Сејди Зекири, од 12 (дванаесет) години на 10 (десет) години и 6 (шест) месеци,

Скандев Трајко Ангел, од 2 (две) години на 1 (една) година и 6 (шест) месеци,

Софрониевски Давид Софроние, од 4 (четири) години на 3 (три) години и 6 (шест) месеци,

Спасовски Васко Бранко, од 13 (тринаесет) на 12 (дванаесет) години,

Стојанов Трајче Методи, од 7 (седум) на 5 (пет) години,

Стојменовска Митре Мирјана, од 4 (четири) години на 2 (две) години и 6 (шест) месеци,

Стефановски Никола Стојан, од 10 (десет) години и 4 (четири) месеци на 8 (осум) години и 4 (четири) месеци,

Сулејмани Емрли Авдиљ, од 3 (три) години и 6 (шест) месеци на 2 (две) години и 9 (девет) месеци,

Тасиќ Влајко Драгољуб, од 3 (три) на 2 (две) години,

Талевска Ѓорѓи Васка, од 7 (седум) на 5 (пет) години,

Ташовски Глигур Миле, од 5 (пет) години и 2 (два) месеци на 4 (четири) години и 8 (осум) месеци,

Темелков Стојан Тодор од 7 (седум) години и 3 (три) месеци на 6 (шест) години и 6 (шест) месеци,

Тодоровски Стефан Миле, од 8 (осум) години и 6 (шест) месеци на 7 (седум) години и 6 (шест) месеци,

Трајковски Блаже Јонче, од 1 (една) година и 7 (седум) месеци на 10 (десет) месеци,

Туцо Владо Чедомир, од 2 (две) години на 1 (една) година и 6 (шест) месеци,

Кемал Селман Авдија, од 10 (десет) години на 8 (осум) години и 6 (шест) месеци,

Фејзулаи Тефик Бекир, од 2 (две) години и 6 (шест) месеци на 2 (две) години,

Хамдиу Бурамедин Ибраимаки, од 8 (осум) години на 7 (седум) години и 3 (три) месеци,

Христов Љубе Киро, од 5 (пет) години на 4 (четири) години и 3 (три) месеци,

Цветков Илија Миливој, од 9 (девет) години и 3 (три) месеци на 8 (осум) години и 3 (три) месеци,

Џемаиловски Абдурахман Џемаил, од 8 (осум) години на 7 (седум) години,

Џеладинов Демир Мамер, од 9 (девет) години на 8 (осум) години и 3 (три) месеци,

Џидалов Костадин Ѓорѓи, од 3 (три) години и 6 (шест) месеци на 2 (две) години и 9 (девет) месеци,

Џуџевиќ Велија Шемсо, од 3 (три) години и 6 (шест) месеци на 3 (три) години,

Шабанов Есад Демир, од 5 (пет) години на 4 (четири) години и 3 (три) месеци

III

Оваа одлука влегува во сила на 29 декември 1981 година, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-873

29 декември 1981 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Љупчо Арсов, с. р.

582.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од Законот за помилување, Претседателството на СРМ, на седницата одржана на 29 декември 1981 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се прости на:

1. Али Биљал Идризи, од с. Брод,
2. Ифтимов Серафим Блажо, од Скопје,
3. Сламкоски Илија Киро, од с. Бучин.

II

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се намали за 2 години на:

1. Демири Сефер Ариф, од с. Нсрез.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08—902

29 декември 1981 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Љупчо Арсов, с. р.

583.

Врз основа на член 5, став 1, алинеја 1 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1982 година („Службен весник на СРМ“ бр. 42/81), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ПОСТОЈАНАТА РЕЗЕРВА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Од средствата на Постојаната резерва на Социјалистичка Република Македонија ќе се користат износ од 50.000.000 динари за намирување на обврските на Републичкиот буџет за 1982 година, поради нерамномерно остварување на приходите.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-2410/1

30 декември 1981 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

584.

Врз основа на член 39 од Законот за системот на финансирање на општините и Републиката („Службен весник на СРМ“ бр. 44/77) и член 9 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1981 година („Службен весник на СРМ“ бр. 44/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА НАМЕНАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ УТВРДЕНИ СО РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1981 ГОДИНА

Член 1

Во Републичкиот буџет за 1981 година („Службен весник на СРМ“ бр. 44/80), се изменува намената на средствата за посебни намени и тоа:

1. Во Раздел 1 — Претседателство на Социјалистичка Република Македонија, Позиција 5 — Трошоци за приеми и пречеци, износот од „420.000“ се заменува со „300.000“; и

— во Позицијата 7 — за набавка на опрема износот од „100.000“ да се избрише;

2. Во Раздел 4 — глава 4 — Совет за иселенички прашања, Позицијата 54 — Социјална помош на повратници од егејскиот дел на Македонија, износот од „8.000.000“ се заменува со „5.100.000“;

3. Во Раздел 9 — Републички секретаријат за правосудство:

— во Позицијата 99 — Материјални трошоци, износот „760.000“ се заменува со „1.110.000“;

— во Позицијата 101 — Надоместок на лицата за неоправдано поминато време во притвор и во истражен затвор, износот „600.000“ се заменува со „500.000“; и

— во Позицијата 102 — Надоместок за издршка на осудени и притворени лица во Републиката и надвор од неа и други трошоци, износот „1.680.000“ се заменува со „1.430.000“;

4. Во Раздел 10 — Републички секретаријат за финансии:

— во Позицијата 111 — Средства за назначување на приправници во републичките органи и организации износот „4.000.000“ се заменува со „2.000.000“; и

— во Позицијата 127 — Тековна буџетска резерва, износот „39.102.000“ се заменува со „47.016.000“;

5. Во Раздел 18 — Републички секретаријат за наука и образование:

— во Позицијата 199 — За студии и збирка на прописи, износот „350.000“ се заменува со „150.000“;

— во Позицијата 202 — Учество во намирување на трошоците за школување на децата на нашите сонародници во странство износот „220.000“ се заменува со „120.000“; и

— во Позицијата 203 — Учество во меѓународната соработка во областа на Лексикографијата, износот „320.000“ да се избрише;

6. Во Раздел 19 — Републички секретаријат за култура:

— во Позицијата 214 — Партиципација за издавање на „Енциклопедијата на Југославија“, износот „4.000.000“ се заменува со „3.686.000“; и

— во Позицијата 217 — Адаптација на работните простории на Кинотеката на Македонија, износот „2.000.000“ се заменува со „1.500.000“;

7. Во Раздел 20 — Републички секретаријат за здравство и социјална политика, Позиција 236 — Боречки додаток, износот „2.500.000“ се заменува со „1.500.000“;

8. Во Раздел 21 — Републички секретаријат за меѓународни односи, Позиција 249 — Трошоци за погранични средби, износот „800.000“ се заменува со „540.000“;

9. Во Раздел 22 — Републички секретаријат за информации:

— во Позицијата 254 — Материјални трошоци, износот „511.000“ се заменува со „561.000“;

— во Позицијата 256 — Трошоци за престој на странски и домашни новинари, износот „616.000“ се заменува со износот „566.000“;

— во Позицијата 258 — Трошоци за издавачка дејност, износот „3.150.000“ се заменува со износот „3.650.000“; и

— во Позицијата 260 — Трошоци за информативно-пропагандна и културно-забавна дејност во странство, износот „9.270.000“ се заменува со „8.770.000“;

10. Во Раздел 29 — Републички комитет за заштита на човековата околина:

— во Позицијата 313 — Изработка на студии, износот „350.000“ се заменува со „450.000“; и

— во Позицијата 315 — Акција на екопатрола, износот „300.000“ се заменува со „100.000“;

11. Во Раздел 43 — Окружен суд — Битола:

— во Позицијата 416 — Трошоци за повремени судии, сведоци и вештаци, износот „150.000“ се заменува со „200.000“; и

— во Позицијата 417 — Надоместок за дежурство, износот „363.000“ се заменува со „313.000“; и

12. Во Раздел 44 — Окружен суд — Скопје:

— во Позицијата 420 — Материјални трошоци, износот „1.312.000“ се заменува со „1.682.000“; и

— во Позицијата 422 — Лични примања на судиите, износот „11.330.000“ се заменува со „10.960.000“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-2412/1

24 декември 1981 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

585.

Врз основа на член 17, став 2 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1981 година („Службен весник на СРМ“ бр. 44/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕД НА СРЕДСТВАТА ЗА ИЗГРАДБА И ОПРЕМУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ ОД ОПШТ ИНТЕРЕС ЗА РЕПУБЛИКАТА ЗА 1981 ГОДИНА

Член 1

Во Одлуката за распоред на средствата за изградба и опремување на објекти од општ интерес за Републиката за 1981 година („Службен весник на СРМ“ бр. 10/81), се вршат следниве изменувања:

1 Во член 2, став 1, точка 3, алинеја 3, по зборовите: „за изградба на спомен-домовите на културата“, износот „12 000.000“ се заменува со „11.000.000“.

2 Во член 2, став 1, точка 4, по зборовите: „за изградба и опремување на објекти во областа на културата“, износот „6 000.000“ се заменува со „7 000.000“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-2408/1 Претседател
30 декември 1981 година на Извршниот совет,
Скопје Благој Попов, с. р.

586.

Врз основа на член 39 од Законот за системот на финансирање на општините и Републиката („Службен весник на СРМ“ бр. 44/80), Извршниот совет на Собранието на СРМ донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА НАМЕНАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ УТВРДЕНИ СО РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1981 ГОДИНА ВО ПРЕСМЕТКАТА НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Републичкиот буџет за 1981 година („Службен весник на СРМ“ бр. 44/80), Раздел 4 — Извршен совет на Собранието на СРМ, се вршат следниве изменувања и дополнувања на средствата за посебни намени:

1 Во Позицијата 31 — Материјални трошоци, износот 3 312.000 динари се заменува со 4.500.000 динари.

2 Во Позицијата 34 — Патни и дневни трошоци, износот 2 300 000 динари се заменува со 1 800.000 динари.

3 Во Позицијата 37 — Трошоци за одржување на објектите и превозните средства за потребите на Републиката, износот 18.000.000 динари се заменува со 19.700 000 динари.

4 Во Позицијата 39 — Трошоци за приеми и пречеци, износот 1 500.000 динари се заменува со 2 500.000 динари

5. Во Позицијата 40 — Трошоци за авиослужбата, износот 7.500.000 динари се заменува со 5.312.000 динари.

6. Во Позицијата 41 — Набавка на опрема за републичките органи на управата, износот 1.000.000 динари се заменува со 300.000 динари.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 23-2430/1 Претседател
24 декември 1981 година на Извршниот совет,
Скопје Благој Попов, с. р.

587.

Врз основа на член 2 од Одлуката за утврдување на вкупниот износ на девизите наменети за потребите на Републиката и на општините за 1981 година („Службен весник на СРМ“ бр. 43/80 и 25/81), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕНИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РЕПУБЛИКАТА И НА ОПШТИНИТЕ ВО 1981 ГОДИНА

Член 1

Во Одлуката за распоредување на девизите утврдени за потребите на Републиката и на општините за 1981 година („Службен весник на СРМ“ бр. 7/81 и 22/81), во распоредот на девизите се врши следнава измена:

— во редниот број 24 — „Собранија на општините“, во колоната Стоковни плаќања, износот „3.000.000“ се заменува со „5.000.000“, а во колоната Нестоковни плаќања, износот „3.000.000“, се заменува со „1.000.000“ и вкупно во колоната Стоковни плаќања, износот „190.918.000“ се заменува со „192.918.000“, а во колоната Нестоковни плаќања, износот „18.165.000“ се заменува со „16.165.000“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-2413/1
28 декември 1981 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

588.

Врз основа на член 16 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1982 година („Службен весник на СРМ“, бр. 42/81), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

О Д Л У К А

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕМИЈА НА ПЧЕНИЦАТА ЗА РОДОТ ВО 1981 ГОДИНА

1. Важноста на Одлуката за премија на пченицата за родот 1981 година („Службен весник на СРМ“, бр. 10/81 и 34/81), се продолжува до 30 VI. 1982 година.

2 Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година.

Бр. 23-2372/7
30 декември 1981 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

589.

Врз основа на член 16 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1982 година („Службен весник на СРМ“, број 42/81), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

О Д Л У К А
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕМИЈА НА БРАШНО ТИП „500“

1. Важноста на Одлуката за премија на брашно тип „500“ („Службен весник на СРМ“, број 28/81) се продолжува до 30 VI. 1982 година.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година.

Бр. 22-2372/6
30 декември 1981 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

590.

Врз основа на член 16 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1982 година („Службен весник на СРМ“, број 42/81), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

О Д Л У К А
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕМИЈА НА БРАШНО

1. Важноста на Одлуката за премија на брашно („Службен весник на СРМ“, број 28/81), се продолжува до 30 VI. 1982 година.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. I. 1982 година.

Бр. 23-2372/5
30 декември 1981 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

591.

Врз основа на член 16 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1982 година („Службен весник на СРМ“, бр. 42/81), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

О Д Л У К А
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА ЦЕНАТА НА ЛЕБОТ

1. Важноста на Одлуката за компензација на цената на лебот („Службен весник на СРМ“, бр. 1/81, 10/81, 26/81, 28/81, 30/81) се продолжува до 31. III. 1982 година.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година.

Бр. 23-2372/3
30 декември 1981 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

592.

Врз основа на член 16 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1982 година („Службен весник на СРМ“, бр. 42/81), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

О Д Л У К А
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА ЦЕНАТА НА МАСЛОТО ЗА ЈАДЕЊЕ

1. Важноста на Одлуката за компензација на цената на маслото за јадење („Службен весник на СРМ“, бр. 33/81), се продолжува до 28. II. 1982 година.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година.

Бр. 23-2372/4
30 декември 1981 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

593.

Врз основа на член 16 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1982 година („Службен весник на СРМ“, бр. 42/81), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

О Д Л У К А
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА ЦЕНАТА НА ПРЕСНОТО КРАВЈО МЛЕКО

1. Важноста на Одлуката за компензација на цената на пресното кравјо млеко („Службен весник на СРМ“, бр. 35/81), се продолжува до 31. III. 1982 година.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година.

Бр. 23-2372/2
30 декември 1981 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

594.

Врз основа на член 16 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1982 година („Службен весник на СРМ“, бр. 42/81), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

О Д Л У К А
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА СВЕЖОТО МЕСО

1. Важноста на Одлуката за компензација на свежото месо („Службен весник на СРМ“, бр. 13/81, 18/81, 30/81 и 35/81), се продолжува до 31. III. 1982 година.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година.

Бр. 23-2372/1
30 декември 1981 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

595.

Врз основа на член 16 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1982 година („Службен весник на СРМ“, бр. 42/81), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

О Д Л У К А

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕМИЈА НА СОНЧОГЛЕДОТ, СОЈАТА И МАСЛОДАЈНАТА РЕПКА ОД РОДОТ ВО 1981 ГОДИНА

1. Важноста на Одлуката за премија на сончогледот, сојата и маслодајната репка од родот во 1981 година („Службен весник на СРМ“, бр. 10/81), се продолжува до 31 март 1982 година.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година.

Бр. 23-2409/1
24 декември 1981 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

596.

Врз основа на член 16 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1982 година („Службен весник на СРМ“ број 42/81), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕМИЈА ЗА КРАВЈО И ОВЧО МЛЕКО ВО 1981 ГОДИНА

1. Важноста на Одлуката за премија за кравјо и овчо млеко во 1981 година („Службен весник на СРМ“, број 45/80 и 22/81), се продолжува до 31 март 1982 година.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година.

Бр. 23-2372/8
30 декември 1981 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

597.

Врз основа на член 45, став 2 од Законот за системот на финансирањето на општините и на Републиката („Службен весник на СРМ“ бр. 44/77), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ ДА ОДОБРУВА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ТЕКОВНАТА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1982 ГОДИНА

1. Се овластува републичкиот секретар за финансии да може да одобрува користење на средства од тековната буџетска резерва на Републичкиот буџет за 1982 година, што по одделни барања не го надминува износот од 100.000 динари.

2. За користењето на средствата од точка 1 на ова решение му се поднесуваат повремени извештаи на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-2411/1
30 декември 1981 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

598.

Врз основа на член 33 од Законот за Извршниот совет („Службен весник на СРМ“ бр. 40/71), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА САМОСТОЕН СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Се разрешува од функцијата самостоен советник во Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија Никола Виларовски, поради исполнување на условите за пензија, сметано од 31 декември 1981 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-2238/1
27 ноември 1981 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

599.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

1. Се разрешува од функцијата советник на републичкиот секретар за наука и образование Лазар Поплазаров, поради исполнување на условите за пензија, сметано од 31 декември 1981 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-2239/1
27 ноември 1981 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

600.

Врз основа на член 79 од Законот за средното образование и воспитание („Службен весник на СРМ“ бр. 25/79), Републичкиот педагошки совет, во согласност со Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во рударството, рударските истраги, обоената и црната металургија и неметалите, Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во електро-енергијата, електроиндустријата, металната и графичката индустрија, Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во хемиската индустрија, текстилната индустрија и индустријата за чевли, кожа и гума, Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во градежништвото и градежната индустрија, Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во земјоделството, шумарството, дрвната индустрија, индустријата на тутун и прехранбената индустрија, Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во сообраќајот и врските, Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во трговијата, угостителството, туризмот, занаетчиството и комуналната дејност, Самоуправната интересна заедница за насочено образование во здравството и социјалната заштита и Општата заедница на насоченото образование, донесува

П Р А В И Л Н И К

ЗА НАЧИНОТ НА БРОЈНОТО ОЦЕНУВАЊЕ И НАПРЕДУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ЗА ПОЛАГАЊЕТО ИСПИТИ ВО СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

I ОПШТА ОДРЕДБА

Член 1

Начинот на бројното оценување и напредувањето на учениците и на полагањето испити во средното образование се врши според одредбите на Законот за средното образование и воспитание и овој правилник.

II. СЛЕДЕЊЕ, ПОТТИКНУВАЊЕ И ОЦЕНУВАЊЕ УСПЕХОТ НА УЧЕНИЦИТЕ

Член 2

Следењето, поттикнувањето и оценувањето на резултатите од учењето претставуваат составен дел на целокупната воспитно-образовна дејност на организацијата за средно образование. Тие се остваруваат плански и систематски преку заедничка соработка на сите учесници во воспитно-образовниот процес

Член 3

Паралелно со планирањето и подготовката за наставата за секоја поголема или помала програмска целина се конкретизираат воспитно-образовните постигања (знаења, умеења, ставови, мислења и друго) што ќе бидат предмет на следењето и оценувањето.

Проверката на степенот на усвоеноста на одделни знаења и умеења што се бараат со програмата за воспитно-образовната дејност се изведува континуирано во текот на целата учебна година, паралелно со разработката на наставните содржини

Член 4

Оценувањето на постигнатите резултати во учењето и регистрирањето на оценката се врши, по правило, по пат на проверка на степенот на усвоеноста на логички заокружени програмски содржини (наставна целина, наставна тема и сл.).

Прашањата, задачите и другите дидактички средства за проверка и оценување на постигнатите резултати, со својата разновидност, треба да овозможат следење и вреднување како на обемот така и на квалитетот на новите знаења.

Проверувањето и оценувањето имаат за задача да го покажат степенот на усвоеноста на знаењата, од одделни програмски содржини и да го мотивираат и поттикнуваат ученикот за постигање на подобри резултати во учењето, како и да укажат на одделни недостатоци во организирањето и изведувањето на воспитно-образовниот процес

Член 5

При определувањето на бројната оценка се земаат предвид степенот на надареноста на ученикот за определената воспитно-образовна област, степенот на заинтересираноста и ангажираноста во учењето, односот кон воспитно-образовните активности, постигнатите резултати во совладувањето на воспитно-образовните содржини и други елементи од педагошки карактер.

Член 6

Во сите фази на следењето и оценувањето се обезбедува јавност во работата и активно вклучување на учениците во оценувањето на постигнатите резултати

Изборот на методи, постапките и средствата за следење, поттикнување и оценување треба да им овозможува на учениците и сами да ги оценуваат постигнатите резултати во усвојувањето на знаења од определени програмски целини.

Член 7

Во текот на наставата се изградуваат критериуми за вреднување на резултатите од учењето, со кои се настојува што повеќе да се објективизира оценувањето.

За таа цел, покрај усното, се применуваат и други методи, техника и инструменти (писмени работи, наставни ливчиња, тестови, шеми, дијаграми, графикони, табели, програмирани текстови и сл.).

При предлагањето и утврдувањето на оценките по конкретниот предмет, како основни критериуми се имаат предвид степенот на усвоеноста на потребните знаења (поими, закони, законитости и сл.), што се предвидени со програмата, умешноста за применување на здобиените знаења во практиката (домашни задачи, писмени работи, практична работа и сл.), степен на усвоеност на воспитните и општествените вредности (ставови, односи, интереси, постапки и сл.) како и општата подготвеност и професионалната насоченост на ученикот за натамошно образование.

Член 8

Ученикот во текот на едно полугодие треба да биде оценет по секој предмет вклучувајќи ја и образовно-работната практика, најмалку со две оценки, не сметајќи ги притоа оценките од задолжителните писмени работи, предвидени со програмата за соодветниот предмет.

Член 9

При предлагањето на оценката по одделни предмети за секој ученик, наставникот го образложува предлогот, почитувајќи го и мислењето на заедницата на учениците на паралелката.

Доколку за оценката по одделен предмет не е постигната согласност меѓу предметниот наставник и заедницата на учениците на паралелката, раководителот на паралелката за тоа го информира наставничкиот колегиум на паралелката.

Член 10

При оценувањето на ученикот по одделни предмети и образовно-работната практика, покрај успехот постигнат во редовната настава се земаат предвид и ангажираноста и резултатите во другите форми на воспитно-образовната дејност.

Член 11

На ученикот не може да му се даде негативна оценка по одделен предмет поради недисциплина, нередовност и сл.

Член 12

Во следењето, проверувањето и оценувањето на образовно-работната практика учествува и организацијата на здружениот труд, односно лицето кое самостојно врши занаетчиска или друга стопанска дејност или услуга со личен труд со средства во сопственост на граѓани, каде што ученикот ја обавува образовно-работната практика.

Во текот на образовно-работната практика ученикот води дневник за работата.

Оценката по технологија за занимањето односно на соодветниот стручен предмет се утврдува по извршената практика што се бара со планот и програмата за воспитно-образовната дејност.

Член 13

Општиот успех на учениците се утврдува со средна оценка која претставува аритметичка средина од позитивните бројни оценки по сите предмети и тоа

1 ученикот постигнал одличен успех ако има средна оценка најмалку 4,50 и повеќе,

2 ученикот постигнал многу добар успех ако има средна оценка од 3,50 до 4,49,

3. ученикот постигнал добар успех ако има средна оценка од 2,50 до 3,49,

4. ученикот постигнал доволен успех ако има средна оценка од 2 до 2,49

Член 14

Со оценката по поведение се изразуваат залагањето на ученикот во воспитно-образовниот процес, неговиот однос кон правата и обврските во организацијата за средно образование и односот кон ученичкиот колектив, своите другари и наставници, општествените средства, како и неговото поведение воопшто

Оценката по поведение за секој ученик ја предлага раководителот на паралелката почитувајќи го мислењето на заедницата на паралелката.

Член 15

За резултатите од учењето организацијата за средно образование повремено, а најмалку двапати во текот на едно полугодие ги известува родителите, односно старателите на учениците, заинтересираните организации на здружениот труд и други организации и заедници. За таа цел се користат разновидни форми и средства за информирање (лични консултации, писмени известувања, родителски средби, годишни собранија, извештаи, анализи и др.)

Член 16

Полугодишниот и годишниот успех на учениците во годината односно степенот на стручната подготовка се соопштува на посебни средби на учениците, родителите и наставниците на паралелката што се одржуваат по завршувањето на наставата на полугодieto и годината. На овие состаноци се доделуваат и предвидените признања на учениците кои покажале особено забележителни резултати во учењето.

Член 17

Организацијата за средно образование, покрај успехот по предметите, образовно-работната практика, општиот успех и поведението, го следи целокупниот развој на личноста на ученикот.

Член 18

Оценките во текот и на крајот на првото односно второто полугодие се внесуваат во соодветна педагошка евиденција и документација.

III НАПРЕДУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

Член 19

Напредувањето на учениците во учењето се остварува според успехот постигнат во воспитно-образовната работа во текот на учебната година.

Ученикот кој на крајот на учебната година покаже позитивен успех по сите предмети, ја завршил годината, односно степенот на стручната подготовка.

Член 20

Редовните ученици од член 72 од Законот за средното образование и воспитание, образованието за покусо времетраење го остваруваат доколку покажале одличен општ успех најмалку последните две години од нивното образование

Сдлука за здобивање на образование за покусо времетраење донесува наставничкиот колегиум на организацијата за средно образование на предлог на наставничкиот колегиум на паралелката

Член 21

За поуспешно подготвување на учениците кои образованието го здобиваат за покусо времетраење, организацијата за средно образование организира групни и индивидуални форми на воспитно-образовната дејност.

Доколку за определена година или степен на стручна подготовка од ист вид има најмалку пет ученици кои образованието го здобиваат за покусо времетраење, организацијата за средно образование организира курсна настава во траење од најмалку 30 дена, семинари, консултации и други форми на воспитно-образовна дејност

Доколку бројот на овие ученици е помал од 5, организацијата за средно образование со учениците организира консултации, повремени средби, посочување на литература и други форми на воспитно-образовна дејност.

Член 22

Завршувањето на годината, односно здобивањето со определен степен на стручна подготовка за покусо времетраење се остварува по пат на полагање испити

Испитите за завршување на годината, односно за здобивање со определен степен на стручна подготовка се полагаат во два испитни рока јуни и август.

Член 23

Учениците ја завршиле годината, односно се здобиле со определен степен на стручна подготовка доколку добијат позитивна оценка по сите предмети предвидени со планот и програмата за воспитно-образовната дејност

Доколку учениците во предвидените испитни рокови не ги положат испитите по сите предмети за годината, односно степенот на стручна подготовка, се смета дека не ја завршиле годината, односно степенот

Овие ученици го продолжуваат образованието во редовната форма на воспитно-образовната дејност за истата година, односно степен на стручна подготовка.

Член 24

Доколку учениците во предвидениот испитен рок не ги положат испитите по сите предмети предвидени со планот и програмата за таа година, односно степен на стручна подготовка, се смета дека не ја завршиле годината и го продолжуваат образованието во редовните форми на воспитно-образовната дејност за истата година, односно степен.

IV. ПОЛАГАЊЕ ИСПИТИ ВО СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Член 25

Во организациите за средно образование можат да се полагаат редовни и поправни испити.

Член 26

Учениците на кои поради оправдани причини на крајот на наставната година не може да им се утврди конечна оценка по одделни предмети, полагаат испити само по предметот по кој не се оценети.

Оправданоста на причините поради кои ученикот останал неocenет ја утврдува наставничкиот колегиум на паралелката.

Член 27

При премин од еден вид во друг вид средно образование учениците полагаат дополнителни испити за годината, односно степенот на стручната подготовка.

Овие испити се полагаат само по оние предмети што ученикот не ги изучува во организацијата за средно образование од која доаѓа, а се предвидени со планот и програмата за соодветната година, односно степен на стручна подготовка во организацијата за средно образование, каде ученикот сака да премине.

При премин на ученикот од една организација за средно образование од ист вид во друга не се полагаат дополнителни испити.

Организацијата за средно образование во која ученикот преминува определува по кои предмети ученикот полага дополнителни испити.

Член 28

Учениците кои не ја завршиле годината односно степенот на стручна подготовка, а не се вклучени како редовни ученици во истата година односно степен на стручна подготовка доколку со образование се здобиваат по пат на полагање испити, испити полагаат по сите предмети што се предвидени со планот и програмата за соодветната година односно степен.

Член 29

Учениците кои своето образование го здобијаат по пат на полагање испити, по правило, се запишуваат во септември и јануари.

Учениците кои ги завршуваат испитите предвидени со планот и програмата за одредена година односно степен на стручна подготовка, доколку образованието го продолжуваат по пат на полагање испити, во наредната година односно степен на стручна подготовка се запишуваат непосредно по завршување на полагање на испитите.

Член 30

За учениците кои средното образование го здобијаат преку полагање на испити, се организираат семинари, курсеви, консултации и други воспитно-образовни форми за подготвување на испитите.

Член 31

Поправните и дополнителните испити и испитите што ги полагаат учениците кои останале неocenети на крајот на годината односно степенот на стручната подготовка се полагаат во два испитни рока јуни и август.

Кога завршувањето на образованието за стручна подготовка не се совпаѓа со крајот на наставната година, испитите од став 1 на овој член се полагаат во првиот испитен рок од најмалку 10 дена, а вториот испитен рок најмалку 45 дена по завршување на наставата.

Член 32

Учениците кои своето образование го здобијаат по пат на полагање испити, испитите ги полагаат во четири испитни рока октомври, декември, февруари и април.

Во еден испитен рок ученикот може да пријави за полагање најмногу пет предмети.

Во еден ден ученикот може да полага испити најмногу по два предмета, според распоредот за полагање на испити што го изготвува организацијата за средно образование.

Распоредот за полагање на испити се истакнува на огласна табла најмалку три дена пред започнување на полагањето на испитите.

Член 33

Ученикот кој треба да полага редовен или поправен испит, поднесува писмено барање во рокот што го определува организацијата за средно образование.

Со писменото барање за полагање поправен испит, испитот што го полага ученикот кој останал неocenет на крајот на годината, односно степенот на стручната подготовка или испитот што го полага ученикот кој не ја завршил годината, се приложува ученичка книшка.

Учениците кои се оспособуваат во процесот на трудот или за вработување по пат на испити, како и оние ученици кои полагаат дополнителни испити, покрај писменото барање приложуваат свидетелства за претходно завршено образование и извод од матичната книга на родените.

Во писменото барање за полагање на испити од став 2 на овој член ученикот го назначува занимањето, годината односно степенот на стручна подготовка и предметите што треба да ги полага.

Член 34

Учениците кои доаѓаат од процесот на трудот, со писменото барање за полагање на испит по образовно-работната практика, приложуваат документ за работата што ја вршат во организацијата на здружен труд.

Член 35

Идентитетот на кандидатот го утврдува испитната комисија преку ученичката книшка или лична карта.

Член 36

Поправните и редовните испити се полагаат пред испитна комисија составена од наставници на организацијата за средно образование. Испитната комисија се состои од три члена претседател, постојан член и член испитувач за предметот што се полага. Комисијата работи во полн состав.

Утврдена е онаа оценка за која се изјасниле најмалку два члена на испитната комисија.

Член 37

Поправниот и редовниот испит се состои од писмен и устен дел или само од устен дел.

Писмен дел од испитот се полага по сите предмети за кои со програмата е пропишано да се работат писмени работи.

Член 38

За писмениот дел од испитот испитната комисија одредува три теми, односно групи задачи од кои ученикот избира една.

Писмениот дел од испитот трае два наставни часа, а изработката на практичната задача од образовно-работната практика може да трае и подолго.

Член 39

Писмената работа ја прегледуваат и оценуваат сите членови на испитната комисија. Оценката мора да биде образложена.

Член 40

На усниот дел од испитот ученикот се допушта без оглед на успехот што го покажал на писмениот дел од испитот.

Член 41

Усниот дел од испитот ученикот го полага со добивање на прашања подготвени на лист, при што се води сметка со прашањата да бидат опфатени сите делови од пропишаната програма.

Член 42

По извршениот устен дел од испитот по одделни предмети, испитната комисија ја утврдува оценката на успехот за тој предмет.

Членот на комисијата кој не се согласува со утврдената оценка, може да бара неговото издвоено мислење да се внесе во записникот.

Член 43

При утврдувањето на оценката од определен предмет се зема предвид покажаниот успех од поединечните делови на испитот, а конечната оценка не се изведува аритметички, туку според општиот впечаток што го остварил ученикот за време на испитот.

Член 44

Испитната комисија е должна да обезбеди испитот да се изведува непречено и самостојно.

Доколку во почетокот на испитот ученикот не работи самостојно или со своето поведење го попречува текот на испитот, прво ќе биде опоменат, а во повторен случај или во случај на потешка повреда на редот испитната комисија може ученикот да го отстрани од натамошно полагање на тој дел од испитот.

Доколку ученикот е отстранет од писмениот дел на испитот, има право да продолжи со полагањето на усниот дел од испитот.

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**Член 45**

Со влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот на оценувањето и напредувањето на учениците во училиштата за средно образование („Службен весник на СРМ“ бр. 35/72) и Правилникот за начинот на полагањето на испити во училиштата за средно образование („Службен весник на СРМ“ бр. 35/72, 23/73, 22/74, 4/74, 25/75 и 14/79).

Член 46

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 03-129

21 декември 1981 година

Скопје

Републички педагошки совет

Претседател,

Илиевски д-р Митко, с. р.

СОГЛАСНИ:

1. СИЗ на насоченото образование во рударство, рударски истраги, обоена и црна металургија и неметали

Претседател,

Петар Горковски, с. р.

2. СИЗ на насоченото образование во електро-енергија, електро-индустрија, метална и графичка индустрија

Претседател,

дипл. инж. Иван Ристески, с. р.

3. Самоуправна интересна заедница на насоченото образование во хемиска индустрија, текстилна индустрија и индустрија за чевли, кожа и гума

Претседател,

д-р Владин Златановиќ, с. р.

4. Самоуправна интересна заедница на насоченото образование во градежништвото и градежна индустрија

Претседател,

проф. д-р Стево Матески, с. р.

5. Самоуправна интересна заедница на насоченото образование во земјоделство, шумарство, дрвна индустрија, индустрија на тутун и прехранбена индустрија

Претседател,

проф. Велјан Велјановски, с. р.

6. Самоуправна интересна заедница на насоченото образование во сообраќај и врски

Претседател,

дипл. инж. Драган Димитров, с. р.

7. Самоуправна интересна заедница на насоченото образование во трговија, угостителство, туризам, занаетчиство и комунална дејност

Претседател,

Методија Јавашоски, с. р.

8. Самоуправна интересна заедница на насоченото образование во здравството и социјална заштита

Претседател,

д-р Перко Колески, с. р.

9. Општа заедница на насоченото образование

Претседател,

м-р Панче Соколов, с. р.

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ**321.**

Врз основа на член 139 од Уставот на СР Македонија, член 579 од Законот за здружениот труд, Договорот за заедничката политика за решавање на материјалната положба и развој на информативно-политичките средства за информирање („Сл. лист на СФРЈ“ бр. 29/77), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Републичката конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија, Собранието на град Скопје, Градската конференција на ССРМ на Скопје, основните организации на здружен труд и тоа: „Нова Македонија“, „Флака е влазримит“, „Бирлик“ и „Вечер“ во РО НИП „Нова Македонија“ склучуваат

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР

ЗА ЗАЕДНИЧКАТА ПОЛИТИКА ЗА РЕШАВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНАТА ПОЛОЖБА И РАЗВОЈ НА ДНЕВНИТЕ ИНФОРМАТИВНО-ПОЛИТИЧКИ ВЕСНИЦИ ВО СР МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со цел што поцелосно да се оствари уставното право на работните луѓе и граѓаните да бидат информирани за настаните во земјата и странство што се од интерес за нивниот живот и работа, како и за прашањата што се од интерес на општествената заедница, учесниците во овој општествен договор ја утврдуваат заедничката политика за решавање на материјалната положба и развојот на дневните информативно-политички вес-

ници од посебен општествен интерес во СР Македонија. „Нова Македонија“, „Флака е влазримит“, „Бирлик“ и „Вечер“.

Член 2

Основачите на дневните информативно-политички весници и Собранието на СРМ и Собранието на град Скопје се согласуваат дека посебно ќе се грижат за:

— обезбедување услови за нормална тековна работа и развој на основните организации на здружен труд за издавање на весници;

— надоместување на разликите во цената на издавањето на весниците и тоа: „Нова Македонија“, „Флака е влазримит“, „Бирлик“ и „Вечер“;

— ослободување и олеснување од определени законски и други обврски, како и преземање на други мерки за подобрување на материјалната положба на дневните весници;

— поттикнување на општините и на самоуправните организации и заедници за преземање мерки и активности за подобрување на материјалната положба на дневните весници.

Член 3

Учесниците на овој договор што ги издаваат дневните весници се обврзуваат дека ќе вложуваат постојани напори за порационално, поекономично и посовремено работење во реализацијата на сопствените планови за развој, а особено за:

— подобрување на квалитетот на весниците;

— зголемување на тиражот на весниците;

— подобрување на кадровскиот состав;

— сообразување и утврдување на заедничката политика за настап на домашниот и странскиот пазар;

— преземање заеднички акции и мерки за зголемување на продуктивноста на трудот и ефикасно стопанисување;

— преземање на заеднички акции во воспоставување на единствена продажна мрежа на печатот односно унапредување на организацијата на пласманот на печатот во земјата и странство;

— заедничко користење на дописничката мрежа во странство и во републичките и покраинските центри.

Член 4

Цената на дневните информативно-политички весници ќе се формира во сообразност со Законот за системот на цените и општествената контрола на цените, политиката на цените утврдена со Општествениот план на Републиката и мерките за остварување на економската политика.

Учесниците на овој договор се согласни цените од став 1 на овој член да се уредуваат и усогласуваат со мерките на непосредна контрола на цените.

Член 5

Учесниците во овој општествен договор се согласни разликата во цената на дневните весници да ја надоместуваат:

— за „Нова Македонија“, „Флака е влазримит“ и „Бирлик“ — во целост Социјалистичка Република Македонија;

— за „Вечер“ — 50% Социјалистичка Република Македонија, а 50% град Скопје.

Средствата за надоместување на цената на весниците од став 1 на овој член се обезбедуваат во Републичкиот буџет односно во Буџетот на град Скопје.

Член 6

Како разлика на цената се смета разликата меѓу цената на чинењето утврдена согласно член 4 од овој договор и продажната цена за која дава согласност Извршниот совет на Собранието на СР Македонија односно Извршниот совет на Собранието на град Скопје

Разликата на цената од претходниот став ќе се утврдува за еден примерок на весник, а ќе се применува на продадениот тираж.

Разликата на цената, по правило, се утврдува на крајот на годината за наредната година.

Член 7

Доколку во текот на годината настанат позначајни поместувања на трошоците, по исклучок, може да се вршат соодветни корекции на цените на весниците.

Како позначајно поместување на трошоците ќе се смета ако предвидениот износ на трошоците односно цените се зголемат преку 5% од предвидувањата за таа година.

Член 8

Одлуката за доделување на средства за покривање на разликата во цените утврдени за целата година ја донесува Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, односно Извршниот совет на град Скопје.

Разликата во цените утврдена за целата година се исплатува месечно во 12 еднакви рати во годината.

Член 9

За остварување на овој договор се грижи посебна комисија, што се формира во Републичката конференција на ССРМ, а е составена од по еден претставник на неговите учесници.

Комисијата од претходниот став особено ги врши следните работи:

— го следи спроведувањето на овој општествен договор и самоуправните спогодби склучени за неговото извршување и за тоа ги информира учесниците во овој договор и другите заинтересирани органи и организации;

— предлага мерки за спроведувањето на договорот;

— предлага измени и дополнувања на овој договор.

Член 10

Измените и дополнувањата на овој договор се вршат во согласност со сите учесници. Секој учесник може да бара преиспитување односно изменување или дополнување на овој договор.

Член 11

Овој општествен договор се смета дека е склучен откако ќе го потпишат овластените претставници на учесниците, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година.

Член 12

Овој општествен договор ќе се објави во „Службен весник на СР Македонија“.

Скопје, 15 декември 1981 година

Потписници:

За Собранието на СР Македонија,
Радуге Костовски, с. р.

За Републичката конференција на ССРМ,
Милица Источка-Кнежевиќ, с. р.

За Собранието на град Скопје,
Васко Поповски, с. р.

За Градската конференција на ССРМ — Скопје,
Рифат Јуршид, с. р.

За ООЗТ „Нова Македонија“,
Панче Михајлов, с. р.

За ООЗТ „Флака е влазримит“,
Реџет Златку, с. р.

За ООЗТ „Бирлик“,
В. Хасан, с. р.

За ООЗТ „Вечер“,
Мирко Миронски, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ
СООБРАКАЈ

322.

Врз основа на член 63, став 1, точка 2 од Законот за железниците („Службен весник на СРМ“, бр. 46/78) и член 10 став 1 точка 2 од Самоуправната спогодба за здружување во Република самоуправна интересна заедница за железнички сообраќај, Собранието на Републиката самоуправна интересна заедница за железнички сообраќај, согласно одлуките на општинските самоуправни интересни заедници за железнички сообраќај со седишта во Скопје, Титов Велес, Штип, Гостивар, Прилеп, Битола и Куманово, а со цел обезбедување на потребни средства за финансирање на дел од трошоците на репродукцијата и за нормални услови на стопанисување во железничкиот сообраќај, на седницата одржана на 28 декември 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВОВЕДУВАЊЕ ПРИДОНЕС ОД ДОХОДОТ И ВИСИНА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ НА РЕПУБЛИКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ СООБРАКАЈ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЛ ОД ТРОШОЦИТЕ НА РЕПРОДУКЦИЈАТА И ЗА НОРМАЛНИ УСЛОВИ НА СТОПАНИСУВАЊЕ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СООБРАКАЈ

Член 1

Со оваа одлука се воведува придонес од доходот на организациите на здружен труд со цел да се обезбедат средства за финансирање на делот од трошоците на репродукцијата на железничкиот сообраќај и обезбедат нормални услови за стопанисување.

Член 2

Организациите на здружен труд распоредени со Одлуката за единствена класификација на дејностите во областа од шифрите 01 до 11 („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/76 и 62/77), издвојуваат придонес од доходот по стапка од 0,70% за финансирање на целите утврдени во членот 1 од оваа одлука.

Член 3

Основица за пресметување на придонесот од член 2 на оваа одлука е основницата што е утврдена со Законот за данокот на доход на организациите на здружен труд („Службен весник на СРМ“, бр. 42/80 и бр. 38/81).

Член 4

Средствата од придонесот се уплатуваат на начин и постапка според одредбите на Законот за данокот на доход на организациите на здружен труд („Службен весник на СРМ“, бр. 42/80) на жи-ро сметка на Републиката самоуправна интересна заедница за железнички сообраќај

Член 5

Републиката самоуправна интересна заедница за железнички сообраќај средствата од придонесот во вид на аконтација ќе ги става на располагање на Железничката транспортна организација — Скопје најкасно до 25-ти во месецот

Републиката самоуправна интересна заедница за железнички сообраќај и Железничката транспортна организација — Скопје самоуправно ќе утврдат мерила и критериуми за начинот по кој ќе се користат средствата од претходниот став на овој член.

Член 6

За спроведување на одредбите од членот 4 и 5 на оваа одлука ќе се грижи Службата на општественото книговодство.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ и ќе се применува од 1 јануари 1982 година.

Бр. 2480

28 декември 1981 година

Скопје

Претседател,

Александар Ристевски, с. р.

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА
ЗАШТИТА

323.

Врз основа на член 83 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 9/78 и 43/78) и член 16, став 1, алинеја 5 од Статутот на Републиката самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Скопје, Собранието на Републиката самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Скопје, на седницата одржана на 23 декември 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — СКОПЈЕ

1. Со оваа одлука се утврдува висината на стапките на придонесите што ги уплатуваат работните луѓе од доходот на основните организации на здружен труд и од личен доход од работен однос, заради обезбедување средства на Републиката самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Скопје.

2. Стапките на придонесите на Републиката самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Скопје се утврдуваат во висина од:

— 0,14% од доходот на основните организации на здружен труд и другите корисници на општествени средства распоредени со Одлуката за утврдување на стопанските и нестопанските дејности („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/77) во областа на дејностите од 01 до 11;

— 0,07% од личниот доход од работен однос на работниците што остваруваат личен доход од работен однос, освен за работниците вработени кај обврзниците од претходната алинеја на оваа точка.

3. Пресметувањето и плаќањето на придонесот од доходот ќе се врши на начин и според образците утврдени во Упатството за начинот на пресметување и плаќање на данокот на доход на организациите на здружен труд („Службен весник на СРМ“, бр. 21/74, 27/74, 36/74, 5/76, 13/76, 29/76, 28/77, 35/78, 9/79, 20/79 и 2/80)

Досегашните броеви во колоната 2 од образецот „ПДЗ“ на кој се пресметува придонесот од доходот на основните организации на здружен труд, за социјална заштита, се заменуваат со соодветни бројки од образецот „Деловен резултат во тек на годината“ (Биланс на успехот) кој се применува од 1 јануари 1981 година

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за утврдување висината на стапките на придонесите за Републиката самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Скопје, објавена во „Службен весник на СРМ“ бр. 4/81

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година.

Бр. 08-341/1

23 декември 1981 година

Скопје

Претседател,

Исмаилаки Емурлаи, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КИЧЕВО

324.

Врз основа на член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74 и 9/78) и член 199 став 1 точка 6 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување Кичево („Службен весник на СРМ“, бр. 42/78), Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кичево, на седницата на Соборот на делегатите корисници на услугите — работници и Соборот на делегатите — даватели на услугите, одржана на 25 декември 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1980 ГОДИНА И ВО 1982 ГОДИНА

Член 1

Се продолжува важноста на Одлуката за утврдување висината на стапката на придонесот за здравствено осигурување на работниците за 1980 година, бр. 08-5391 од 24 декември 1979 година („Службен весник на СРМ“, бр. 2/80) и во 1982 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година.

Бр. 02-5245/9
25 декември 1981 година
Кичево

Претседател.

Горе Димоски, с. р.

325.

Врз основа на член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74 и 9/78) и член 200 став 1 точка 5 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кичево („Службен весник на СРМ“, бр. 42/78), Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кичево, на седницата на Соборот на делегатите корисници на услуги — земјоделци и Соборот на делегатите — даватели на услуги, одржана на 25 декември 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1982 ГОДИНА

Член 1

Земјоделците-обврзници за плаќање данок од личен доход од вршење на земјоделска дејност, што се здравствено осигурени или имаат членови во домаќинството што се здравствено осигурени, за 1982 година ќе плаќаат придонес за здравствено осигурување на земјоделците по стапка од 10% од катастарскиот приход

Член 2

Средствата што ќе се остварат од придонесот според член 1 од оваа одлука се распоредуваат:
— 80% за обезбедување на задолжителните видови на здравствена заштита и
— 20% за обезбедување на правата што самостојно ги утврдува Заедницата.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година.

Бр. 02-5245/10
25 декември 1981 година
Кичево

Претседател,
Горе Димоски, с. р.

Објасен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД ВО РЕСЕН

Општинскиот суд во Ресен по правната работа за иследувањето од стач по гужбата на тужителите Борис и Корун Тански од село Царев Двор, против тужените Живко и Зорка Ивановски од село Царев Двор, а сега во Шведска со непознато место на живеење, им постави привремен застапник и тоа Тодор Стојановски од Битола, ул. „1-ви Мај“ бр. 3, врз основа на член 84, ст. 2. т. 4 и 5, бидејќи местото на живеење на тужените е непознато, а тие немаат полномошник. Вредност на спорот 2 000,00 динари.

Поставениот привремен застапник ќе ги застапува тужените во горенаведената правна работа сè додека тужените или нивниот полномошник не се јават пред овој суд, односно сè додека органот за старателство не го извести судот дека на тужените им поставил постојан старател.

Од Општинскиот суд во Ресен, П. бр. 361/80.
(104)

Пред овој суд се води парична постапка за утврдување право на сопственост по тужбата на тужителот Стефан Милевски од Битола, против тужените Спасе Милевски, Глигур Милевски и Зорка Јоновска од село Љубојно. Вредност на спорот 500,00 динари.

Се повикува тужената Зорка Јоновска од село Љубојно, а сега со непозната адреса во САД, да се јави во Општинскиот суд во Ресен во рок од 30 дена по објавувањето на огласот или да определи свој полномошник. Во спротивно, по истекот на определениот рок, ќе ѝ биде поставен привремен старател во смисла на член 84 од ЗПП.

Од Општинскиот суд во Ресен, П. бр. 155/80.
(105)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Работна книшка на име Цветковски Томислав, с. Ш. Рудари, Кратово. (3441)

Уверение за завршен ѕидарски курс на име Цветковски Томислав, с. Ш. Рудари, Кратово (3442)

Свидетелство за VIII одделение на име Герасимовска Снежана, с. Сиричино, Тетово. (3443)

Свидетелство на име Мигушевски Благој, с. Раштани, Титов Велес. (3445)

Ученичка книшка на име Иванова Славица, Титов Велес. (3446)

Свидетелство за VIII одделение на име Ристевски Марко, с. Папрадиште, Титов Велес. (3447)

Свидетелство на име Теовски Ѓорѓи, с. Подлес, Титов Велес. (3448)

Ученичка книшка на име Јакимов Слободан, с. Тимјаник, Неготино. (3449)

- Свидетелство за VIII одделение на име Стојоски Мирослав, с. Битово, Македонски Брод. (3450)
- Свидетелство за II клас, издадено од Текстилната училиште во Тетово на име Герасимовска Снежана, с. Сиричино, Тетово. (3451)
- Свидетелство за VIII одделение на име Симиќ Радмила, Тетово. (3452)
- Работна книшка на име Мемети Зимрије, Тетово. (3453)
- Свидетелство за III година, издадено од Училиштето „Злате Малакоски“ Гостивар на име Далиска Даница, Гостивар. (3454)
- Свидетелство за I година, издадено од Гимназијата П. Попоски — Гостивар на име Џумали Даути, Гостивар. (3455)
- Свидетелство за VIII одделение на име Алин Зенделабиден, Гостивар. (3456)
- Свидетелство за VII одделение, на име Мемети Биљал, с. Врапчиште, Гостивар. (3457)
- Свидетелство за VIII одделение на име Велинова Тодорка, с. Град, Делчево. (3458)
- Свидетелства од I и II година, издадени од Центарот СО „М. М. Брицо“ на име Гоцевски Владо, с. Киселица, Делчево. (3459)
- Свидетелство за II година, гимназија на име Абдулова Сузана, Делчево. (3460)
- Свидетелство за VIII одделение на име Трајановски Моне, Делчево. (3461)
- Свидетелство од VIII одделение, издадено од Осмогодишното училиште „Моша Пијаде“ на име Лазаров Д. Стојан, Кочани. (3462)
- Свидетелство за I година на име Крстева Биљана, Кочани. (3463)
- Свидетелства за I и II година на име Ѓорѓиевски Малиш, с. Саса, Делчево. (3464)
- Здравствена легитимација на име Атанасов Томе, Витница. (3465)
- Свидетелство за III година, издадено од ЕМУЦ — машински отсек „Никола Тесла“ Скопје, на име Доне Димитровски, Скопје. (3466)
- Свидетелство за III година, издадено од ЕМУЦ „Никола Тесла“ — Скопје на име Драган Дејановски, с. Белимбегово, Скопје. (3468)
- Свидетелство за I година, издадено од Гимназијата „Јосип Броз Тито“ — Ресен на име Менде Темелковски, Ресен. (3469)
- Штедна книшка бр. 13-50-13311-8, издадена од „Југобанка“ — Скопје со паричен износ од 20.060,00 динари и 56-ДМ на име Кадрија Селам, с. Орланци, Скопје. (3470)
- Свидетелства за I, II и III година, издадени од Земјоделското училиште с. Славеј на име Драган Папучоски, с. Кривогаштани, Прилеп. (3471)
- Здравствена легитимација на име Мурговиќ Зоран, Куманово. (3472)
- Здравствена легитимација, издадена од ЗСО, Куманово на име Давчески Радивоје, с. Пчиња, Куманово. (3473)
- Здравствена легитимација на име Адеми Репи, Куманово. (3474)
- Здравствена легитимација на име Мурати Руфат, Куманово. (3475)
- Здравствена легитимација на име Браими Шпреса, с. Черкези, Куманово. (3476)
- Здравствена легитимација на име Браими Мемети, с. Черкези, Куманово. (3477)
- Здравствена легитимација на име Браими Агрон, с. Черкези, Куманово. (3478)
- Свидетелство за III година, издадено од Економското училиште во Куманово на име Стефанова Сушица, с. Шлегово, Кратово. (3479)
- Свидетелство за V одделение на име Бељуљу Жази, с. Подбреге, Тетово. (3483)
- Свидетелства за V и VI одделение на име Идризи Цемаљ, с. Пирок, Тетово. (3484)
- Свидетелство за I година на име Ејуп Муслиу, с. Форино, Гостивар. (3485)
- Свидетелство за VIII одделение на име Алиу Велуд, с. Неготино, Гостивар. (3486)
- Свидетелство за II година, издадено од Гимназијата „Георги Димитров“ — Скопје на име Благоја Стојановски, Скопје. (3487)
- Свидетелство за II клас средно училиште, издадено од „Кочо Рацин“, Битола на име Ризоски Зоран, Битола. (3488)
- Свидетелство за I клас средно, издадено од „Кочо Рацин“, Битола на име Ризоски Зоран, Битола. (3489)
- Свидетелства за I и II одделение на име Ахмед Ахмед, Прилеп. (3490)
- Свидетелство за I одделение на име Атанасоски Тони, Прилеп. (3491)
- Свидетелство за I одделение на име Папицаноски Кирил, Прилеп. (3492)
- Свидетелство за II година гимназија на име Талеска Емилија, Прилеп. (3493)
- Свидетелство за I година гимназија на име Стеваноска Ленче, Прилеп. (3494)
- Свидетелства за I и II клас на име Адиоска Мица, Прилеп. (3495)
- Свидетелство за II година на име Димоска Фаница, Прилеп. (3496)
- Свидетелство за I клас на име Керпичоска Венета, Прилеп. (3497)
- Работна книшка на име Ѓорѓиевска Марија, Прилеп. (3498)
- Свидетелство за I клас на име Коческа Васка, Прилеп. (3499)
- Свидетелство за III година на име Велјановска Виолета, Прилеп. (3500)
- Свидетелство за I година на име Јакимоски Борис, Прилеп. (3501)
- Свидетелство за II година на име Глигурски Драган, с. Галичани, Прилеп. (3502)
- Свидетелство за III година на име Боцеска Елисавета, Прилеп. (3503)
- Свидетелство за I година на име Јорданоска Сузана, ул. „Ленин“ бр. 197, Прилеп. (3504)
- Свидетелство за II година на име Роделиќ Матија, ул. „М. Тито“ бр. 218, Прилеп. (3505)
- Работна книшка на име Гогоски Раде, с. Обршани, Прилеп. (3506)
- Свидетелство на име Николоски Миле, Прилеп. (3507)
- Свидетелство на име Ѓорѓиоски Трајко, Прилеп. (3508)
- Свидетелство за II година на име Ристовска Горица, с. Дреново, Прилеп. (3509)
- Свидетелство за II клас на име Адиоска Мица, с. Обршани, Прилеп. (3510)
- Свидетелство за I година, издадено од ЕМУЦ — Прилеп на име Илиески Гоце, Прилеп. (3511)
- Свидетелство на име Ѓорѓиева Биљана, Титов Велес. (3512)
- Воена книшка на име Каракашев Костадин, Титов Велес. (3513)
- Свидетелство на име Злата Антевска, Титов Велес. (3514)
- Свидетелство за IV година на име Емини Махије, с. Неготино, Гостивар. (3515)
- Свидетелство за II година на име Черкези Фаут, с. Велебрдо, Тетово. (3516)
- Диплома на име Скендер Тордори, Гостивар. (3517)
- Свидетелство за VIII одделение на име Али Фејзули, Тетово. (3518)
- Диплома на име Амита Зулкуфли, с. Глоги, Тетово. (3519)
- Здравствена легитимација на име Шакири Ислам, Тетово. (3520)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Реџепа Рамадани, Тетово. (3521)
- Свидетелство за IV година на име Диана Паласки, Тетово. (3522)
- Свидетелство за IV година на име Диана Паласки, Тетово. (3523)
- Здравствена легитимација на име Имери Мабер, Тетово. (3524)
- Свидетелство на име Сузана Бамадони, Тетово. (3525)
- Здравствена легитимација на име Дрита Шакири, с. Одриш, Тетово. (3526)
- Свидетелство за III одделение на име Артон Веадини, Тетово. (3527)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Бекири Нешат, с. Порој, Тетово. (3529)

- Свидетелство за VIII одделение на име Цела-
ли Реџеп, с. Стримница, Тетово. (3530)
- Свидетелство за V одделение на име Абдулба-
ри Бекир, с. Желино, Тетово. (3531)
- Свидетелства за VI и VII одделение на име
Абдулари Бекири, с. Желино, Тетово. (3532)
- Свидетелства за V, VI и VII одделение на име
Несими Мирсат, с. Милетино, Тетово. (3533)
- Книшка на име Исџами Абдулкерим, с. Сед-
ларци, Тетово. (3534)
- Здравствена легитимација на име Микераи
Османи, Тетово. (3535)
- Свидетелства за I и II година графичко учи-
лиште на име Крстев Јорданчо, с. Мојанци, Ко-
чани. (3536)
- Свидетелство за III година, издадено од ЕМАЗЦ
— автомеханичар на име Воболински Славчо, с.
Митрашинци, Кочани. (3537)
- Свидетелство за II година, издадено од Гра-
фичко училиште на име Костандинова Станка с.
Истибања Винаца. (3538)
- Свидетелство за IV одделение на име Симев-
ска Нада, Берово. (3539)
- Свидетелство за II клас, издадено од Гимнази-
јата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Максуд
Африм, Куманово. (3540)
- Свидетелство за VIII одделение, издадено од
Основното училиште „Браќа Рамиз Хамид“, Скоп-
је на име Едипов Цавид, Скопје. (3541)
- Штедна книшка бр. 319845-75 за исплата на ли-
чен доход, издадена од Стопанска банка — Ос-
новна банка — Скопје на име Бафти Исџами,
Скопје. (3543)
- Воена книшка, издадена на име Идризи Фат-
мир, во Куманово с. Слупчане, Куманово. (3543)
- Работна книшка, издадена во Скопје на име
Боша Николик, Скопје. (3544)
- Воена книшка, издадена во Ваљево на име Ми-
хаил Лавенски, Скопје. (3545)
- Свидетелство за III година, издадено од Му-
зичко балетски училишен центар, Скопје на име
Златко Прошев, Скопје. (3546)
- Свидетелство на име Сунчица Крстевска, При-
леп. (3547)
- Свидетелство на име Лазо Мицески, Прилеп.
Свидетелство на име Зоран Станкоски, Прилеп.
Свидетелство на име Блаже Спиркоски, При-
леп. (3551)
- Ученичка книшка на име Петре Колоидоски,
Прилеп. (3552)
- Работна книшка на име Никола Ѓорѓиоски,
Прилеп. (3553)
- Свидетелство на име Пецо Наумоски, с. Врб-
јани, Прилеп. (3554)
- Свидетелство на име Милка Стојанова, с. Вла-
деви, Струмица. (3555)
- Свидетелство на име Орден Аполески, Прилеп.
Свидетелство на име Лилјана Тренчева, Стру-
мица. (3557)
- Свидетелство на име Хајруша Алимовиќ, с.
Десово, Прилеп. (3558)
- Свидетелство на име Драган Чирукоски, с.
Кривогаштани, Прилеп. (3559)
- Свидетелства за I и II година на име Цане Јо-
вановски, с. Славеј, Прилеп. (3560)
- Свидетелство на име Касим Хедовиќ, Прилеп.
Свидетелство на име Тони Бабаноски, с. М.
Коњари, Прилеп. (3562)
- Свидетелство на име Ѓоре Саздовски, Прилеп.
Свидетелство на име Златко Божинов, Кава-
дарци. (3564)
- Ученичка книшка на име Илија Наумоски,
Прилеп. (3565)
- Свидетелство на име Афрем Максуди, с. Лопат-
те, Куманово. (3566)
- Здравствена легитимација на име Зоран Зафи-
ровски, Куманово. (3567)
- Свидетелство на име Марјан Ѓиевски, Кума-
ново. (3568)
- Здравствена легитимација на име Гена Стан-
ковиќ, с. Огуља, Куманово. (3569)
- Свидетелство на име Јаким Јовановски, Кума-
ново. (3570)
- Свидетелство на име Сулејман Фетаи, с. Слуп-
чане, Куманово. (3571)
- Свидетелства за I и II година на име Ајнур
Муареми, Тетово. (3595)
- Свидетелство за IV година на име Ајнур Муа-
реми, Тетово. (3396)
- Свидетелство за III година на име Сузана Ба-
шадани, Тетово. (3397)
- Свидетелство за V одделение на име Рамајан
Дашмир, с. Желино, Тетово. (3399)
- Свидетелство на име Тасевски Михајло, Гос-
тивар. (3400)
- Свидетелство за II година гимназија на име
Алиу Ѓуљасфије, с. Чеѓране, Гостивар. (3401)
- Свидетелство за I година на име Тримчевски
Евге, Гостивар. (3402)
- Свидетелства за I и II година, издадени од
Гимназијата „Панче Попоски“ Гостивар на име
Ѓуш Далипи, с. Чајле, Гостивар. (3403)
- Книшка на име Михајлоска Тинка, Гостивар.
Свидетелство за II година, издадено од Гим-
назијата „Панче Попоски“, Гостивар на име Иб-
раим Хасани, Гостивар. (3405)
- Свидетелство за I година машински смер, из-
дадено од Училиштето „Злате Малакоски“, Гости-
вар на име Љупчо Симјаноски, Гостивар. (3406)
- Свидетелство за IV година на име Османи Ше-
вал, с. Форино, Гостивар. (3407)
- Диплома на име Османи Шевал, с. Форино,
Гостивар. (3408)
- Свидетелства за II и III година, издадени од
Гимназијата „П. Попоски“, Гостивар на име Маз-
лам Расим, Гостивар. (3409)
- Свидетелство за II година, издадено од ЕМУЦ
— Гостивар на име Ангелоски Гојко, Гостивар.
Свидетелство за IV година, издадено од Гим-
назијата „П. Попоски“, Гостивар на име Исеини
Исмаил, Гостивар. (3411)
- Свидетелство за I година издадено од Гим-
назијата „П. Попоски“, Гостивар. на име Мујдин
Сами, Гостивар. (3412)
- Свидетелство за I година, издадено од Гим-
назијата „П. Попоски“, Гостивар. на име Рами Ис-
маили, Гостивар. (3413)
- Свидетелство на име Трнковски Драган, Берово.
(3414)
- Свидетелство за III година, издадено од ЕМУЦ
„Никола Тесла“ — Скопје на име Љупчо Антев-
ски, Скопје. (3415)
- Воена книшка, на име Ваит Мамути, с. Раду-
ша, Скопје. (3416)
- Свидетелство за III година, издадено од ГУЦ
„Здравко Цветковски“, Скопје на име Роза Туне-
ва, Скопје. (3417)
- Свидетелства за I и II година, издадени од
Гимназијата „Гоце Делчев“ во Куманово на име
Хаљиљ Нуредини, Куманово. (3418)
- Свидетелство за I година, издадено од Гимна-
зијата „Гоце Делчев“, Куманово на име Кемал
Нухиу, Куманово. (3419)
- Воена книшка, издадена во Скопје на име Ван-
гел Гацев, Скопје. (3420)
- Воена книшка, издадена во Скопје на име
Петре Кочковски, Скопје. (3421)
- Свидетелство за I година, издадено од Земјо-
делското училиште, с. Славеј на име Мургоски
Бранко, с. Св. Митрани, Прилеп. (3422)
- Свидетелство на име Јовчева Душанка, Кава-
дарци. (3423)
- Свидетелство за I година на име Чигароска Ро-
за, с. Кривогаштани, Прилеп. (3424)
- Свидетелство за II клас, издадено од ХТУЦ
„Борка Талески“ — Прилеп на име Јаковлески
Киро, с. Бело Поле, Прилеп. (3425)
- Здравствена легитимација на име Михајловска
Стојка, Куманово. (3426)
- Здравствена легитимација на име Турхан Мус-
ли, Куманово. (3572)
- Здравствена легитимација на име Драган Јов-
чевски, Куманово. (3573)

СОДРЖИНА

	Страна		
669. Закон за Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — — — —	889	591. Одлука за продолжување важноста на Одлуката за компензација на цената на лебот — — — — —	909
570. Закон за условите и начинот за здружување на делот од средствата на Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини за остварување на заеднички развојни програми во Социјалистичка Република Македонија во периодот од 1981 до 1985 година — — — — —	898	592. Одлука за продолжување важноста на Одлуката за компензација на цената на маслото за јадење — — — — —	909
571. Закон за учество на Републиката во изградба и купување станови за припадниците на милицијата и работниците на Републичкиот секретаријат за внатрешни работи во периодот од 1981 до 1985 година — — — — —	900	593. Одлука за продолжување важноста на Одлуката за компензација на цената на пресното кравјо млеко — — — — —	909
572. Закон за изменување и дополнување на Законот за начелата на постапката за образување месни заедници и за основите на изборниот систем во месните заедници — — — — —	901	594. Одлука за продолжување важноста на Одлуката за компензација на свежото месо — — — — —	909
573. Одлука за избор на членови на Советот на Републиката — — — — —	902	595. Одлука за продолжување важноста на Одлуката за премија на сончогледот, сојата и маслодајната репка од родот во 1981 година — — — — —	910
574. Одлука за именување окружен јавен обвинител на Окружното јавно обвинителство во Скопје — — — — —	902	596. Одлука за продолжување важноста на Одлуката за премија за кравјо и овчо млеко во 1981 година — — — — —	910
575. Одлука за избор на судии во окружните судови во Скопје и Битола — — — — —	902	597. Решение за овластување на републичкиот секретар за финансии да одобрува користење на средства од тековната буџетска резерва на Републичкиот буџет за 1982 година — — — — —	910
576. Одлука за разрешување на судија на Окружниот стопански суд во Скопје — — — — —	902	598. Решение за разрешување од функцијата самостоен советник во Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — — — —	910
577. Одлука за разрешување на заменик на јавниот правобранител на Македонија — — — — —	902	599. Решение за разрешување од функцијата советник на републичкиот секретар за наука и образование — — — — —	910
578. Одлука за именување заменик на гувернерот и вицегувернерот на Народната банка на Македонија — — — — —	903	600. Правилник за начинот на бројното оценување и напредување на учениците и за полагањето испити во средното образование — — — — —	911
579. Одлука за потврдување на Статутот на Републиката самоуправна интересна заедница за заштита од градобижност — — — — —	903	Општествени договори и самоуправни спогодби	
580. Финансиска програма за унапредување на коњарството во СР Македонија за периодот од 1981 до 1985 година — — — — —	903	321. Општествен договор за заедничката политика за решавање на материјалната положба и развој на дневните информативно-политички весници во СР Македонија — — — — —	914
581. Одлука за групно помилување по повод Новата 1982 година — — — — —	904	Општи акти на самоуправните интересни заедници	
582. Одлука за помилување на осудени лица — — — — —	906	СКОПЈЕ	
583. Одлука за користење на средствата од постојаната резерва на Социјалистичка Република Македонија — — — — —	907	322. Одлука за воведување придонес од доходот и висина на стапката на придонесот на Републиката самоуправна интересна заедница за железнички сообраќај за финансирање на дел од трошоците на репродукцијата и за нормални услови на стопанисување во железничкиот сообраќај — — — — —	916
584. Одлука за измена на намената на средствата за посебни намени утврдени со Републичкиот буџет за 1981 година — — — — —	907	323. Одлука за утврдување висината на стапките на придонесите за Републиката самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Скопје — — — — —	916
585. Одлука за изменување на Одлуката за распоред на средствата за изградба и опремување на објекти од општ интерес за Републиката за 1981 година — — — — —	908	КИЧЕВО	
586. Одлука за измена на намената на средствата за посебни намени утврдени со Републичкиот буџет за 1981 година во пресметката на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија — — — — —	908	324. Одлука за продолжување важноста на Одлуката за утврдување висината на стапката на придонесот за здравствено осигурување на работниците за 1980 година и во 1982 година — — — — —	917
587. Одлука за изменување на Одлуката за распоредување на девизите утврдени за потребите на Републиката и на општините во 1981 година — — — — —	908	325. Одлука за висината на стапката на придонесот за здравствено осигурување на земјоделците за 1982 година — — — — —	917
588. Одлука за продолжување важноста на Одлуката за премија на пченицата за родот во 1981 година — — — — —	908		
589. Одлука за продолжување важноста на Одлуката за премија на брашно тип „500“ — — — — —	909		
590. Одлука за продолжување важноста на Одлуката за премија на брашно — — — — —	909		